

Врз основа на член 7 и 8 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, бр.81/08, бр.20/09 и бр.57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Л И С Т И

на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Листа I

Дел А

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБРАНЕТО

Секција 1

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ НЕ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО НИЕДЕН ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

1. <i>Acleris</i> sp. (не европски)
2. <i>Amauromyza maculosa</i> Malloch
3. <i>Anomala (Blitopertha) orientalis</i> Waterhouse
4. <i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson)
4.1. <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)
5. <i>Anoplophora malasiaca</i> (Forster)
6. <i>Arrhenodes minutus</i> Drury
7. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (не европски популации) вектори на вируси од видот на:
(a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellow virus (d) Pepper mild tigre virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus
8. <i>Cicadellidae</i> (не европски) познати како вектори на Pierce заболувањето предизвикано од <i>Xylella fastidiosa</i> , како:
(a) <i>Carneosephala fulgida</i> Nottingham (b) <i>Dreaculacephala minerva</i> Ball (c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret)
9. <i>Choristoneura</i> spp. (не европски)
10. <i>Conotrachelus nenuphar</i> Herbst.
10.0. <i>Dendrolimus sibiricus</i> Techetverikov
10.1. <i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence
10.2. <i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber
10.3. <i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim
10.4. <i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith
11. <i>Heliothis zea</i> (Boddie)

11.1. <i>Hirschmanniella</i> ssp. освен <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc и Goodey
12. <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard
13. <i>Longidorus diadecturus</i> Evaleight et Allen
14. <i>Monochamus</i> spp. (не европски)
15. <i>Myndus crudus</i> Van Duzee
16. <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) thorne et Allen
16.1. <i>Nacobbus leucoloma</i> Boheman
17. <i>Premnotypes</i> spp. (не европски)
18. <i>Pseudopityophtorus minutissimus</i> (Zimmermann)
19. <i>Pseudopityophtorus pruinosis</i> (Eichhoff)
19.1. <i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.)
20. <i>Scaphoideus luteolus</i> (Van Dizee)
21. <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)
22. <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)
23. <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)
24. <i>Thrips palmi</i> Karny
25. <i>Tephritidae</i> (не европски) како што се:
(a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Widemann)
(b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew)
(c) <i>Anastrepha obliqua</i> Masquart
(d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)
(e) <i>Dacus ciliatus</i> Loew
(f) <i>Dacus curcurbitae</i> Coquillett
(g) <i>Dacus dorsalis</i> Hendel
(h) <i>Dacus tryoni</i> (Froggatt)
(i) <i>Dacus tsuneonis</i> Miyake
(j) <i>Dacus zonatus</i> Saund
(k) <i>Epochra canadensis</i> (Loew)
(l) <i>Paradalspis cyanescens</i> Bezzi
(m) <i>Paradalspis quinaria</i> Bezzi
(n) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch)
(o) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito
(p) <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)
(q) <i>Rhagoletis completa</i> Cresson
(r) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken)
(s) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran
(t) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran
(u) <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh
(v) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane
(w) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew)
26. <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (не европски популации)
27. <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti et Blevé-Zacheo
1.* <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire
2.* <i>Anthonomus grandis</i> Boheman
3.* <i>Bemisia tabaci</i> Genn (не европски популации)
4.* <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte
5.* <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens
6.* <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
7.* <i>Heterogera glycines</i> Ichinova

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

8.* <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanchard
9.* <i>Liriomyza trifolii</i> Burgess
10.* <i>Megastigmus</i> spp.
11.* <i>Opogona sacchari</i> Bojar
12.* <i>Popillia japonica</i> Newman
13.* <i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai i Tagaki
14.* <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny
15.* <i>Spodoptera littoralis</i> Boisduval

(б) Бактерии

1. <i>Xylella fastidiosa</i> (Well and Raju)
1.* <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
2.* <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.
3.* <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.
4.* <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al.) Dye
5.* <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones
6.* <i>Pantoea stewartii</i> (Smith) Margaert et al.
7.* <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.
8.* <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Vauterin et al.
9.* <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al.
10.* <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>cerealis</i> (Hagborg) Vauterin et al.
11.* <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King
12.* <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.
13.* <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.
14.* <i>Xanthomonas populi</i> (ex Ridj) Ridj & Ridj
15.* <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.

(в) Габри

1. <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bertz) Hunt
2. <i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel
3. <i>Cronartium</i> spp. (не европски)
4. <i>Endocronartium</i> spp. (не европски)
5. <i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamamoto
6. <i>Gymnosporangium</i> spp. (не европски)
7. <i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotlaba & Pouzar
8. <i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis
9. <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey (не европски)
10. <i>Mycosphaerella laricis-leptolepis</i> Ito et al.
11. <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson
12. <i>Phoma andina</i> Turkensten
13. <i>Phylostica solitaria</i> Ell. et Ev.
14. <i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccarone et Boerema
15. <i>Thecaphora solani</i> Barrus
15.1. <i>Tilletia indica</i> Mitra
16. <i>Trechispora brinkmannii</i> (Bresad.) Rogers
1.* <i>Bipolaris maydis</i> Drechsler

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

2.* <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ell. et Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter
3.* <i>Cercospora zeaе - maydis</i> Tehon et Daniels
4.* <i>Colletotrichum acutatum</i> Simonds
5.* <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Fujikuroi
6.* <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag. Morelet)
7.* <i>Hamaspora longissima</i> (Thum.) Korn.
7.* <i>Leptographium wagneri</i> (Kendrick) M.J. Wingf.
8.* <i>Melampsora medusae</i> Thümen
9.* <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier et al.
10.* <i>Phytophthora ramorum</i>
11.* <i>Oospora oryzae</i> Sacc.
12.* <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Bertl. et de Toni
13.* <i>Peridermium spp.</i> (не европски)
14.* <i>Phialophora gregata</i> (Allington et Chamberlain) W. Gams
15.* <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman
16.* <i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands
17.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hicman
18.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i> (Wilcox & Duncan)
19.* <i>Phytophthora megasperma</i> Drechs. var. <i>Glicinae</i>
20.* <i>Phytophthora parasitica</i> (Dastur) var. <i>nicotianae</i> (Breda de Hann) Tucker
21.* <i>Sarocladium oryzae</i> (Sowada) W. Gams D. Hawksw
22.* <i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum, Show & Naras
23.* <i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum
24.* <i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) Sutton
25.* <i>Stegophora ulmea</i> (Schweintz: Fries) Sydow & Sydow
26.* <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
27.* <i>Tilletia barclayana</i> (Bref) Sacc. Syd
28.* <i>Tilletia controversa</i> Kuhn
29.* <i>Ustilaginoidea virens</i> (Cke) Takai

(г) Вириси и организми слични на нив

1. Elm phloem necrosis mycoplasm
2. Вириси и организми слични на вириси на компирот како што се: (a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Не европски изолати на следните вириси: A, M, S, V, X и Y (вклучително Yo, Yn i Yc) i Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Вириси и организми слични на вириси кај <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. и <i>Vitis</i> L, како што се:

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

<ul style="list-style-type: none"> (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (американски) (c) Peach mosaic virus (американски) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (американски) (j) Raspberry leaf curl virus (американски) (k) Strawberry latent 'C' virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches' broom mycoplasm (n) Други не – европски вируси и организми слични на вируси на: <i>Cydonia</i> Mill, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. и <i>Vitis</i> L.
6. Вируси кои се пренесуваат со <i>Bemisia tabaci</i> Genn., како што се:
<ul style="list-style-type: none"> (a) Tomato yellow leaf curl virus (b) Bean golden mosaic virus (c) Cowpea mild mottle virus (d) Lettuce infectious yellows virus (e) Pepper mild tigre virus (f) Squash leaf curl virus (g) Euphorbia mosaic virus (h) Florida tomato virus
1.* Apple mosaic virus
2.* Apple proliferation mycoplasm
3.* Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
4.* Beet leaf curl virus
5.* Citrus tristeza virus
6.* Cherry rasp leaf virus
7.* Cherry little cherry virus
8.* Cherry necrotic rusty mottle disease
9.* Chrysanthemum stem necrosis virus
10.* Grapevine flavescens doree MLO
11.* Pear decline mycoplasm
12.* Squash leafcurl virus
13.* Тосповируси:
<ul style="list-style-type: none"> a) Tomato chlorotic spot virus b) Groundnut ring spot virus c) Impatiens necrotic spot virus d) Groundnut bud necrosis virus e) Watermelon silver mottle virus f) Melon spotted wilt virus
14.* Вируси на оризот:

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

a) Barley yellow dwarf virus (Rice yellow dwarf virus)
b) Rice dwarf virus
c) Rice stripe virus
d) Rice black-streaked dwarf virus
e) Rice hoja blanca virus
f) Rice transitory yellowing virus
g) Rice yellow mottle virus
h) Rice tungro bacilliform virus
i) Rice tungro spherical virus
15.* Tobacco stolbur
16.* Zucchini yellow mosaic virus

(д) Паразитни растенија и плевели

1. <i>Arceuthobium</i> spp. (не – европски)
1.* <i>Ambrosia artemisifolia</i> L
2.* <i>Ambrosia trifida</i> L
3.* <i>Ambrosia psilostachya</i> D.C.
4.* <i>Ambrosia maritima</i> L
5.* <i>Asclepias syriaca</i> L
6.* <i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
7.* <i>Galinsoga ciliata</i> Ruiz et Pav
8.* <i>Helianthus ruderalis</i> Wendl
9.* <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl
10.* <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.
11.* <i>Commelina communis</i> L
12.* <i>Solanum rostratum</i> Dunn.
13.* <i>Solanum triflorum</i> Nutt
14.* <i>Solanum carolinense</i> L.
15.* <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
16.* <i>Solanum heterodoxum</i> Dunnal
17.* <i>Sida spinosa</i> L.
18.* <i>Striga lutea</i> Lour.
19.* <i>Saphora alopecuroides</i> L
20.* <i>Orobanche aegyptica</i> Pers.

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

Листа I

Дел А

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБРАНЕТО

Секција 2

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕ
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

1. <i>Meloidogyne chitwood</i> Golden et al.(сите популации)
2. <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen
1.* <i>Heliothis armigera</i> Hubner (<i>Helicoverpa armigera</i>)
2.* <i>Liriomyza bryoniae</i> Kaltenbach
3.* <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg

(б) Бактерии

1. <i>Clavibacter michiganensis</i> (Smit) Davies et al <i>spp. sepedonicus</i> (Spickermann et Kotthoff) Davies et al.
--

(в) Габии

1.* <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr
--

(г) Вируси и организми слични на нив

1.* Plum pox virus

(д) Паразитни растенија и плевели

1.* <i>Cuscuta spp.</i>
2.* <i>Orobanche spp.</i>
3.* <i>Avena fatua</i> L
4.* <i>Avena ludoviciana</i> Dur

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

Листа II

Дел А

**ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАБРАНУВА АКО ИСТИТЕ СЕ ПРИСУТНИ НА
ОДРЕДЕНИ РАСТЕНИЈА И РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

Секција 1

**ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ НЕ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО НИЕДЕН ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА**

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Растенија од <i>Fuchsia</i> L., наменети за садење, освен семе
1.1. <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Растенија наменети за садење, освен растенија од култура на ткиво и семе, дрво и кора од <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. and <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореа, Русија, Тајван и САД
2. <i>Aleurocantus</i> spp.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
5. <i>Aonidella citrina</i> Coq	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Семе од <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Растенија од <i>Juniperus</i> L., освен плод и семе, со потекло од не – европски земји
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner and Buhere) Nickle	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. i <i>Tsuga</i> Carr., освен плод и семе и дрво од иглолисници (<i>Coniferales</i>) со потекло од не–европски земји
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i>

	Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, et <i>Murraya</i> König, освен плод и семе
11. <i>Enarmonia (Cydia) packardi</i> (Zeller)	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
12. <i>Enarmonia (Cydia) prunivora</i> (Walsh)	Растенија од <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. и <i>Rosa</i> L., наменети за садење, освен семе, и плод од <i>Malus</i> Mill., и <i>Prunus</i> L. со потекло од не – европски земји
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, освен плод и семе
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. and <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
16. <i>Hishomonus phycitis</i> (Distant)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
17. <i>Leucapsis (Leucaspis) japonica</i> Ckll.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Семе од <i>Brassicaceae</i> , <i>Poaceae</i> и <i>Trifolium</i> spp., со потекло од Аргентина, Австралија, Чиле, Боливија, Нов Зеланд и Уругвај
19. <i>Margarodes</i> не-европски сорти како: <i>Margarodes vitis</i> (Philipi) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk <i>Margarodes prieskeansis</i> Jakubaki	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плод и семе
20. <i>Numonia pyrvorella</i> (Matsumara)	Растенија од <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritch. and Baker	Растенија од <i>Juniperus</i> L., освен плод и семе, со потекло од не – европски земји
22. <i>Pissodes</i> spp. (не- европски)	Растенија од иглолисници (<i>Coniferales</i>), освен плод, семе и дрво од иглолисници (<i>Coniferales</i>) со кора, или без кора од иглолисници (<i>Coniferales</i>), со потекло од не – европски земји
23. <i>Radopholus citrophilus</i> (Huettel, Dickson and Kaplan)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, et <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе, и растенија од <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните

	хибриди, освен плод и семе
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultx)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
28. <i>Scolytidae</i> spp. (не–европски)	Растенија од <i>Coniferales</i> , повисоки од 3m, освен плод, семе и дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>) со кора, или без кора од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со потекло од не – европски земји
28.1. <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. and <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
31. <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, i <i>Clauseana</i> Burm. f., освен плод и семе
32. <i>Unaspis citri</i> Comst.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
1.* <i>Acrobasis pyrivorella</i> Mats	Растенија од <i>Pyrus</i> L., со потекло од не – европски земји наменети за садење, освен семе и плодови од <i>Pyrus</i> .
2.* <i>Agrilus mali</i> Mats.	Растенија од <i>Malus</i> Mill., со потекло од не – европски земји наменети за садење, освен семе
3.* <i>Anthonomus grandis</i> Boheman	Семе и чаура од <i>Gossypium</i> spp.
4.* <i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Плодови од <i>Capsicum</i> spp., со потекло од не – европски земји
5.* <i>Bemisia tabaci</i> Geen. (европски видови)	Растенија за садење и расад, освен семе од: <i>Solanaceae</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Geraniaceae</i> , <i>Asteraca</i> , <i>Brassicaceae</i> , <i>Malvaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Alliaceae</i> , <i>Chenopodiaceae</i> .
6.* <i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hb.	Растенија за садење од <i>Dianthus</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul. (<i>Chrysanthemum</i>), <i>Rosa</i> L.
7.* <i>Ceratitis capitata</i> Wied	Плодови од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди: <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.
8.* <i>Ceroplastes</i> spp.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди и растенија од <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill., наменети за садење
9.* <i>Cydia (Grapholita) inopinata</i>	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill.,

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

Heinrich	<i>Prunus</i> L. и <i>Pyrus</i> L., со потекло од не – европски земји, освен семе
10.* <i>Ditylenchus angustus</i> Butler	Семе од <i>Oryza</i> spp.
11.* <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
12.* <i>Eumerus strigatus</i> Fall. <i>Eumerus tuberculatus</i> L.	Луковици од <i>Hyacinthus</i> L., <i>Tulipa</i> L., <i>Narcissus</i> L., <i>Amaryllus</i> L., <i>Hippeastrum</i> Hehb., <i>Leucojum</i> L., <i>Scilla</i> L., <i>Vallota</i> Salisb ex Herb., <i>Iris</i> L., <i>Galtonia</i> (Beker)
13.* <i>Gonipterus scutellatus</i> Gill.	Растенија од <i>Eucalyptus</i> Herit
14.* <i>Icerya purchasi</i> Mask.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди и растенија од <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill., наменети за садење
15.* <i>Lampetia equestris</i> Fabr.	Луковици од <i>Amaryllus</i> L., <i>Hippeastrum</i> Herb., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Iris</i> L., <i>Leucojum</i> L., <i>Narcissus</i> L., <i>Tulipa</i> L., <i>Scilla</i> L., <i>Vallota</i> Salisb ex Herb.
16.* <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Режано цвеќе, <i>Apium graveolens</i> L. и расад наменет за садење, освен луковици, ризоми и други вегетативни подземни делови, семе и растенија од Poaceae (Gramineae).
17.* <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Режано цвеќе, <i>Apium graveolens</i> L. и расад наменет за садење, освен луковици, ризоми и други вегетативни подземни делови, семе и растенија од Poaceae (Gramineae).
18.* <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Diospyrus kaki</i>
19.* <i>Parasaissetia (Saissetia) nigra</i> (Nietm)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., освен плод и семе
20.* <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење кои имаат дијаметар од над 5 см на основата на стеблото и кои припаѓаат на следниве родови: <i>Brahea</i> Mart, <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl, <i>Trihrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.
21.* <i>Pectinophora gossypiella</i> Saund.	Семе и чаури <i>Gossypium</i> spp.; семе од <i>Malvaceae</i>
22.* <i>Pseudococcus calceolariae</i> Mask	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill.

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

23.* <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuw.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill.
24.* <i>Radopholus similis</i> Cobb	Растенија од <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Araceae</i> , <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување

(6) Бактерии

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Citrus greening bacterium</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Семе од <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (сите сорти патогени за Citrus)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye u pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Семе од <i>Oryza</i> spp.
1.* <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Dows	Семе од <i>Phaseolus</i> spp. and <i>Dolichos</i> Jacq.
2.* <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr and Burkholder	Растенија од <i>Dianthus</i> L., наменет за садење, освен семе
3.* <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Растенија од <i>Prunus persica</i> . (L.) и <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim., наменет за садење, освен семе
4.* <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	Кртоли од компир, семе и друг растителен материјал од тутун, модар патлиџан, пиперка, домати и др.видови од fam. <i>Solanaceae</i>
5.* <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i> (Miller, Bollen, Simmous.) Dye	Растенија од <i>Corylus avellana</i> L., освен семе
6.* <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et all.)	Семе од <i>Triticum</i> L.
7.* <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy and King	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменет за садење, освен семе
8.* <i>Xanthomonas populi</i> (Ride)	Растенија од <i>Populus</i> L., освен семе
9.* <i>Xylophilus ampelinus</i> Panogopoulos	Растенија од <i>Vitis vinifera</i> , освен за плод и семе

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

(в) Габи

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. и <i>Pyrus</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европски земји
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller	Растенија од <i>Corylus</i> L., наменети за садење, освен семе, со потекло од САД и Канада
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schw.) v.Arх	Растенија од <i>Prunus</i> L. наменети за садење, освен семе
3. <i>Atropellis</i> spp.	Растенија од <i>Pinus</i> L., освен плод и семе, изолирана кора и дрво од <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Растенија од <i>Acer saccharum</i> Marsh., освен плод и семе, со потекло од САД и Канада, дрво од <i>Acer saccharum</i> Marsh., вклучително и дрво кое ја нема задржено својата природна округла форма, со потекло од САД и Канада
5. <i>Cercoseptoria pini- densiflorae</i> (Hori and Nambu) Deighton	Растенија од <i>Pinus</i> L., освен плод и семе, и дрво од <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. and Mendes	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен семе
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Растенија од <i>Camellia</i> L., наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европски земји
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Растенија од <i>Vaccinium</i> spp., наменети за садење, освен семе
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Растенија од <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе и растенија од <i>Citrus</i> L. и нивните хибриди, освен плод и семе ,со исклучок на <i>Citrus reticulata</i> Blanco и од <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, со потекло од Јужна Америка
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian and Maire) Gordon	Растенија од <i>Phoenix</i> spp., освен плод и семе
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (site patogeni rasi za <i>Citrus</i>)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен семе
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не-европски земји
13. <i>Puccinia pitteriana</i> Henn.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , освен плодови, кртоли и семе

14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Растенија од <i>Pinus</i> L., освен плод и семе
14.1. <i>Stegophora ulmea</i> (Schweintz: Fries) Sydow & Sydow	Растенија од <i>Ulmus</i> L. и <i>Zelkova</i> L., наменети за садење, освен семе
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka and Yamamoto	Растенија од <i>Pyrus</i> L., наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европски земји
1.* <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Munch) Bakshi	Растенија од <i>Acer saccharum</i> Marsh., освен плод и семе, со потекло од земјите од Северна Америка, дрво од <i>Acer saccharum</i> Marsh., вклучително и дрво кое ја нема задржено својата природна округла форма, со потекло од земјите во Северна Америка
2.* <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walt	Растенија од <i>Platanus</i> L. наменети за садење (освен семе), од <i>Platanus</i> L., вклучувајќи ги и тие што не се одгледуваат во природна средина
3.* <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson	Семе од <i>Zea mays</i> L.
4.* <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler	Семе од <i>Zea mays</i> L.
5.* <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе
6.* <i>Didymella ligulicola</i> Dimock et Davis	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе
7.* <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Семе и чаури од <i>Gossypium</i> spp.
8.* <i>Hypoxylon mamatum</i> (Wahl.) J.Miller	Растенија од <i>Populus</i> L., наменети за садење, освен семе
9.* <i>Mycosphaerella linicola</i> Naum.	Растенија и семе <i>Linum usitatissimum</i> L.
10.* <i>Phialophora cinerescens</i> (Wr.) Van Beyma	Растенија од <i>Dianthus</i> L., наменети за садење, освен семе
11.* <i>Phialophora gregata</i> (Allington & Chamberlain) W. Gams	Семе од соја (<i>Glycine</i> Max)
12.* <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, освен семе
13.* <i>Phytophthora cinamomi</i> Ronds	Растенија од <i>Persea americana</i> Mill, наменети за садење, освен плод и семе
14.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hickman *	Растенија од <i>Fragaria</i> , наменети за садење, освен плод и семе
15.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i> (Wilcox&Duncan)	Растенија од <i>Rubus</i> , наменети за садење, освен плод и семе
16.* <i>Phytophthora megasperma</i> var. <i>glycinea</i> Kuan&Erwin	Семе од соја (<i>Glycine</i> Max)
17.* <i>Phytophthora kernoviae</i>	Растенија од <i>Fagus</i> , <i>Rhododendron</i> наменети за

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

	садење
18.* <i>Phytophthora ramorum</i>	Растенија од <i>Lithocarpus</i> , <i>Quercus</i> , <i>Rhododendron</i> , <i>Viburnum</i> , <i>Arbutus</i> , <i>Camellia</i> , <i>Hamamelis</i> , <i>Kalmia</i> , <i>Leucothoe</i> , <i>Magnolia</i> , <i>Pieris</i> и <i>Syringa</i> и други шумски декоративни видови
19.* <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Семе од сончоглед (<i>Helianthus annuus</i> L.)
20.* <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе
21.* <i>Scirrhia pini</i> Funk and Parker	Растенија од <i>Pinus</i> L., наменети за садење, освен семе
22.* <i>Stenocarpella macrospora</i> Earle	Семе од <i>Zea mays</i> L.
23.* <i>Stenocarpella maydis</i> (Berck.) Sacc.	Семе од <i>Zea mays</i> L.

(г) Вириси и организми слични на вирусите

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. Beet curly top virus (не-европски)	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L., наменети за садење, освен семе
2. Black raspberry latent virus	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење
3. Blight and blight-like	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
4. Cadang-Cadang viroid	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европските земји
5. Cherry leafroll virus in rubus	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul. <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L), наменети за садење освен семе
6. Citrus mosaic virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
7. Citrus tristeza virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
8. Leprosis	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
9. Little cherry pathogen (не-европски)	Растенија од <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus</i>

	<i>subhir-tella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., и нивните хибриди, наменети за садење, освен семе
10. Naturally spreading psoriasis	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
11. Palm lethal yellowing mycoplasm	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европските земји
12. Prunus necrotic ringspot virus (**)	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење
13. Satsuma dwarf virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
14. Tatter leaf virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
15. Witches' broom (MLO)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
1.* Apple mosaic virus	Растенија од <i>Rosaceae</i> , <i>Rubus</i> , наменети за садење
2.* Apple proliferation mycoplasm	Растенија од <i>Malus</i> , наменети за садење
3.* Apricot chlorotic leafroll mycoplasm	Растенија од кајсија, праска, слива, <i>Prunus salicina</i> наменети за садење
4.* Beet leaf curl virus	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L., наменети за садење освен семе
5.* Вируси пренесени од <i>Bemisia tabaci</i> (Genn.) (a) Bean golden mosaic virus (b) Cow pea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellow virus (d) Pepper mild tigre virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus (h) Tomato yellow leaf curl virus	Растенија наменети за садење освен семе од фамилиите: <i>Solanaceae</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Geraniaceae</i> , <i>Asteraceae</i> , <i>Alliaceae</i> , <i>Brassicaceae</i> , <i>Malvaceae</i> , <i>Chenopodiaceae</i> .
6.* Citrus vein enation woody gall	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, освен плод и семе
7.* Chrysanthemum stunt viroid	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе
8.* Elm phloem necrosis mycoplasm	Растенија од <i>Ulmus spp.</i> наменети за садење
9.* Impatiens necrotic spot virus	Растенија од: <i>Impatiens</i> , <i>Begonia</i> , <i>Dahlia</i> , <i>Exacum</i> , <i>Gloxinia</i> , <i>Begonia</i> , <i>Dahlia</i> , наменети за садење,
10.* Grapevine flavescens doree	Растенија од <i>Vitis</i> наменети за садење

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

11. *Potato stolbur mycoplasma	Растенија од <i>Solanaceae</i> наменети за садење, освен семе
12. * Pepino mosaic potexvirus	Растенија од <i>Lycopersicon esculentum</i> наменети за садење, вклучувајќи и семе
13. * Pear decline phytoplasma	Растенија од <i>Pyrus spp.</i> наменети за садење
14. * Raspberry ringspot nepovirus	Растенија од <i>Fragaria L.</i> and <i>Rubus L.</i> , наменети за садење, освен семе
15.* Spiroplasma citri Saglio et al.	Растенија од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> и нивни хибриди освен плод и семе
16.* Squash leaf curl virus	Растенија од <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> наменети за садење,
17. * Strawberry crinkle virus	Растенија од <i>Fragaria</i> , наменети за садење, освен семе
18.* Tomato chlorotic spot virus	Растенија од <i>Solanaceae</i> наменети за садење
19.* Tomato ringspot virus	Декоративни растенија од <i>Vitis sp.</i> , малина, кајсија, вишна и бадем наменети за садење
20.* Tomato black ring virus	Растенија од <i>Fragaria L.</i> and <i>Rubus L.</i> , наменети за садење, освен семе
21.* Tobacco ringspot virus	Декоративни растенија од <i>Vitis sp.</i> , наменети за садење
22.* Вируси и организми слични на вирусите на компирот како што се: (a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) не-европски изолати на следниве вируси на компирот: A, M, S, V, X и Y (вклучително и Y _o , Y _n и Y _c) и Potato leafroll virus	Кртоли од компир наменети за садење
23. * Zucchini yellow mosaic virus	Растенија од <i>Amaranthaceae</i> , <i>Chenopodiaceae</i> , <i>Asteraceae</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Leguminosae</i> , <i>Solanaceae</i> and <i>Umbelliferae</i> наменети за садење
24. * Watermelon silver mottle virus и Melon spotted wilt virus	Растенија од <i>Cucurbitaceae</i> наменети за садење

Листа II

Дел А

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАБРАНУВА АКО ИСТИТЕ СЕ ПРИСУТНИ НА ОДРЕДЕНИ РАСТЕНИЈА И РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Секција 2

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плодови и семе
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Цветни папки од <i>Crocus</i> L., минијатурни култивари и нивни хибриди и од родот <i>Gladiolus</i> Tourg.ex.L., какви што се <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hotr., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., наменети за садење и кртоли од компир <i>Solanum tuberosum</i> L. наменети за садење
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn)	Семиња и луковици <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. и <i>Allium schoenoprasum</i> L. наменети за садење и растенија од <i>Allium porrum</i> L. наменети за садење, луковици од <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston 'Golden Yellow' Galanthus L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulpia</i> L., наменети за садење и семе од <i>Medicago sativa</i>

	L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плодови и семе
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плодови и семе
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Растенија од <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување
1.* <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie	Растенија од <i>Fragaria</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> Cass. наменети за садење
2.* <i>Heliocoverpa armigera</i> (Hubner)	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonum</i> L. Herit. Ex Ait и фамилијата <i>Solanaceae</i> наменети за садење, освен плодови
3.* <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targ.	Растенија од <i>Moraceae</i> , <i>Prunus</i> L., <i>Siringa</i> L., <i>Sophora</i> L., <i>Gleditsia</i> L., и други, освен плодови и семиња
4.* <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst.	Растенија од <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cornus</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medic., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Sorbus</i> L. и други, наменети за садење, освен плодови и семе

(б) Бактерии

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., наменети за садење
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al	Растенија од <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. освен <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrb.) Pers. et <i>Stranvaesia</i> Lindl., наменети за

* - штетни организми што не се присутни во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

	садење, освен семе
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Растенија од <i>Dianthus</i> L. наменети за садење, освен семе
5. <i>Pseudomonas caryophyllin</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Растенија од <i>Dianthus</i> L. наменети за садење, освен семе
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Растенија од <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch et <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, наменети за садење, освен семе
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Семиња од <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Растенија од <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (DoIDGE) Dye	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., and <i>Capsicum</i> spp., наменети за садење
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
1.* <i>Rhizobium radiobacter</i> (sin. <i>Agrobacterium tumefaciens</i>) Beijerinck & van Delden	Растенија од <i>Vitis</i> , <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Cydonia</i> , <i>Pirus</i> , <i>Mespilus</i> , <i>Rubus</i> , <i>Ribes</i> наменети за садење

(в) Габри

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter	Растенија од <i>Platanus</i> L., наменети за садење, освен семе и дрво од <i>Platanus</i> L., вклучително и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. et <i>Quercus</i> L., наменети за садење, освен семе, дрво и изолирана кора од <i>Castanea</i> Mill.
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Da-vis) v. Arx	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., наменети за садење, освен семе
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Растенија од <i>Dianthus</i> L., наменети за садење, освен семе
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gi-kashvili	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен семе
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke and Berthold	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L. наменети за садење, освен семе

* - штетни организми што не се присутни во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

12. <i>Verticillium dahliae</i>	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L. наменети за садење, освен семе
1.* <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
2.* <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag) Morelet	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. наменети за садење, освен семе
3.* <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Растенија од <i>Pinus</i> L., наменети за садење, освен семе

(г) Вириси и организми слични на вирусите

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
7. Plum pox virus	Растенија од <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе
12. Strawberry latent ringspot nepovirus	Растенија од <i>Fragaria</i> L. i <i>Rubus</i> L., наменети за садење, освен семе
13. Strawberry mild yellow edge virus	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
15. Tomato spotted wilt virus	Растенија од <i>Begonia</i> , <i>Alstromeria</i> , <i>Ciclama</i> , <i>Chrizantemum</i> , <i>Apiurn graveolens</i> L., <i>Capsicum annum</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., сите хибриди од New Guinea на <i>Impatiens</i> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Nicotiana</i> spp. , <i>Solanum melongena</i> L. <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење.

Листа III

Дел А

**ЗАБРАНА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ
ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

	Опис	Земја на потекло
1.	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. and <i>Tsuga</i> Carr., освен плодови и семе	не-европски земји
2.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill., и <i>Quercus</i> L., со лисја, освен плодови и семе	не-европски земји
3.	Растенија од <i>Populus</i> L. со лисја, освен плодови и семе	Земји од Северна Америка
5.	Изолирана кора од <i>Castanea</i> Mill.	Трети земји
6.	Изолирана кора од <i>Quercus</i> L., освен <i>Quercus suber</i> L.	Земји од Северна Америка
7.	Изолирана кора од <i>Acer saccharum</i> Marsh.	Земји од Северна Америка
8.	Изолирана кора од <i>Populus</i> L.	Земји од Американскиот континент
9.	Растенија од <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., и <i>Rosa</i> L., наменети за садење, освен спиечки растенија слободни од лисја, цветови и плодови	не-европски земји
9.1	Растенија од <i>Photinia</i> Ldl., наменети за садење, освен спиечки растенија слободни од лисја, цветови и плодови	САД, Јапонија, Република Кореја, Кина, Демократска Народна Република Кореја
10.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., семенски компир	Трети земји освен Швајцарија,
11.	Растенија кои формират столони и кртоли од <i>Solanum</i> L. Или нивни хибриди, наменети за садење, освен кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L. Како што е наведено согласно Листа III Дел А (10)	Трети земји
12.	Кртоли од <i>Solanum</i> L. и нивни хибриди, освен оние наведени согласно Листа III Дел А (10 и 11).	Без оглед на одредбите за кртолите наведени во Листа IV А (I) трети земји освен Турција, Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко, Швајцарија, Сирија, Тунис и освен трети европски земји за кои е признато дека се слободни од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis

		et al Или одредбите за кои се признаени дека се исти со одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al согласно процедурата, се реализирани во земјата на потекло
13.	Растенија од <i>Solanaceae</i> наменети за садење, освен семе и освен ставките опфатени со Листа III Дел А (10), (11) или (12)	Трети земји освен Европските и Медитеранските земји
14.	Почва и подлога за одгледување која целосно или делумно е составена од почва или цврсти органски материи, како што се делови од растенија, хумус, вклучително со тресет или кори од дрвја, освен оние кои целосно се составени од тресет	Турција, Белорусија, Русија, Молдавија, Украина и трети земји кои не припаѓаат на континентална Европа, освен следниве: Египет, Израел, Либија, Мароко и Тунис
15.	Растенија од <i>Vitis L.</i> , освен плод	Трети земји освен Швајцарија,
16.	Растенија од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , и <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе	Трети земји
17.	Растенија од <i>Phoenix spp.</i> , освен плод и семе	Алжир, Мароко
18.	Растенија од <i>Cydonia Mill.</i> , <i>Malus Mill.</i> , <i>Prunus L.</i> , <i>Pyrus L.</i> , и нивните хибриди <i>Fragaria L.</i> , и наменети за садење, освен семе	Без оглед на забраните применливи за растенијата наведени во Листа 3 А (9), онаму каде е соодветно, вон-Европските земји, освен Медитеранските земји, Австралија, Нов Зеланд, Канада и континенталните држави на САД,
19.	Растенија од <i>fam. Poaceae</i> , освен растенија од повеќегодишни декоративни треви од подфамилиите: <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> и од родовите <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua Lag.</i> , <i>Clamagrostis</i> , <i>Cortaderia Stapf.</i> , <i>Glyceria R. Br.</i> , <i>Hakonechloa Mak. ex Honda</i> , <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris L.</i> , <i>Shibataea</i> , <i>Spartina Schreb.</i> , <i>Stipa L.</i> и <i>Uniola L.</i> , наменети за садење, освен семе	Трети земји, освен Европските и Медитеранските земји
20.	Семе од <i>Oryza sativa L.</i>	Азија и Африка

ЛИСТА IV

Дел А

ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА КОИ МОРА ДА СЕ ИСПОЛНАТ КАКО УСЛОВ ЗА УВОЗ ИЛИ ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКЦИЈА 1

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ СО ПОТЕКЛО ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ

	РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ	ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА
1. 1.	<p>Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со исклучок од <i>Thuja L.</i>, освен во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар - дрво од <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. каде постои доказ дека дрвото било преработено или обработено за моливи употребувајќи топлотен третман за постигнување на минимум температура од 82 °C за период од седум до осум денови, <p>но вклучувајќи она кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД ,каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото има поминато соодветен:</p> <p>(а) топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од најмалку 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката HT ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба и во сертификатите или</p> <p>(б) фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурите. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или</p> <p>(в) хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен согласно процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрација (%).</p>
1.2.	Независно дали се или не се наведени во	Официјална изјава дека дрвото има

	<p>CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со исклучок од <i>Thuja L.</i>, во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, струготина отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, <p>кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува</p>	<p>поминато соодветен:</p> <p>(а) топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од најмалку 30 минути, второспоменатото треба да е наведено во сертификатите</p> <p>(б) фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h)</p>
1.3.	<p>Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од <i>Thuja L.</i>, освен во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, струготина отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар <p>кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото</p> <p>(а) е без кората ,</p> <p>или</p> <p>(б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно сегашната употреба,</p> <p>или</p> <p>(в) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од најмалку 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката НТ ставена на дрвото или на пакувањето согласно сегашната употреба и сертификатите.</p> <p>или</p> <p>(г) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h)</p> <p>или</p> <p>(д) има поминато соодветна хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен согласно процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрацијата (%).</p>
1.4.	<p>Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од <i>Thuja L.</i>, во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, 	<p>Официјална изјава дека дрвото</p> <p>(а) е произведено од излупено округло дрво</p> <p>или</p>

	<p>струготина отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно,</p> <p>кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува</p>	<p>(б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура или</p> <p>(в) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или</p> <p>(г) има поминато соодветн топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено во сертификатите.</p>
1.5.	<p>Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), освен во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар <p>но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од Русија, Казакстан и Турција</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) потекнува од области познато дека се слободни од :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) - <i>Pissodes spp.</i> (не – европски) - <i>Scolytidae spp.</i> (не – европски) <p>Областа ќе е спомната во сертификатот под рубриката "место на потекло" или</p> <p>(б) е без кора и е слободно од ларвени ходници предизвикани од родот <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) дефинирана за ова намена ако овие се со должина поголема од 3 мм. попречно, во дијаметар,</p> <p>или</p> <p>(в) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно сегашната употреба,</p> <p>или</p> <p>(г) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката HT ставена на дрвото или на пакувањето во согласност со сегашната употреба и во сертификатите или</p> <p>(д) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени во согласност со</p>

		<p>процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) (f) има помината соодветна хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрацијата (%).</p>
1.6.	<p>Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), освен во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар <p>но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од трети земји, освен од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Русија, Казакстан и Турција, - Европските земји, - Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува 	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) е без кора и е слободно од ларвени ходници предизвикани од родот <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) дефинирана за ова намена ако овие се со должина поголема од 3 мм. попречно, во дијаметар,</p> <p>или</p> <p>(б) има поминато соодветно сушење во комора 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба</p> <p>или</p> <p>(в) има поминато соодветна фумигација со упатство одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или</p> <p>(г) има поминато соодветна хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрација (%).</p> <p>или</p> <p>(д) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката НТ ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба и во сертификатите.</p>
1.7.	Независно дали се или не се наведени во	Официјална изјава дека дрвото:

	<p>CN кодовите од Листа V дел Б, дрво , во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисници (<i>Coniferales</i>), потекнуваат од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Русија, Казакстан и Турција, - Не-европските земји освен од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД ,каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува 	<p>(а) потекнува од области познато дека се слободни од :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) - <i>Pissodes spp.</i> (не – европски) - <i>Scolytidae spp.</i> (не – европски) <p>Областа ќе е спомната во сертификатот под рубриката "место на потекло" или</p> <p>(б) е произведено од излупено округло дрво или</p> <p>(в) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/ температура,</p> <p>или</p> <p>(г) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени согласно со процедурата За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или</p> <p>(д) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено на сертификатите</p>
2.	<p>Дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови, освен сирово дрво од 6 мм. со дебелина или помала, и обработено дрво произведено со лепило, топлина и притисок, или комбинација од нив, кои доаѓаат од трети земји, освен од Швајцарија .</p>	<p>Дрвениот материјал за пакување ќе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - е ослободен од кора со исклучок од било кој број на индивидуални парчиња од кора ако тие се или помали од 3 см. во ширина (независно на должината) или ако е поголема од 3 см. во ширина, но не поголеми од 50 см² во обем, и - е предмет на еден од одобрените третмани наведени во Анекс 1 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоки за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, и - да прикажува ознака како што е наведено во Анекс 2 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоки за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, покажувајќи го дрвениот материјал за пакување кој бил предмет на

		<p>одобриот третман</p> <p>фитосанитарен третман</p> <p>Првата алинеа ќе се применува од 1 Јули 2009г.</p>
2.2.	<p>Дрво од <i>Acer saccharum</i> Mersh, наменето за производство на фурнир плочи, кое потекнува од САД и Канада</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото потекнува од области познато дека се слободни од <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau и е наменето за производство на фурнир плочи</p>
2.3	<p>Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., освен во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, добиени целосно или делумно од овие дрвја, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар <p>но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) потекнува од област утврдено од националната организација за заштита на растенијата од земјата извозничка дека е слободни од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или</p> <p>(б) во квадрат како во целост би се отстранила округлата површина</p>
2.4.	<p>Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво во форма на деланки, добиени целосно или делумно од <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) потекнува од област утврдено од националната организација за заштита на растенијата од земјата извозничка дека е слободна од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или</p> <p>(б) било обработено во парчиња не повеќе од 2,5 см. во дебелина и ширина</p>
2.5	<p>Изолирана кора од <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,</p>	<p>Официјална изјава дека изолираната кора:</p> <p>а) потекнува од област утврдено од националната организација за заштита на растенијата од земјата извозничка дека е слободна од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или</p> <p>(б) било обработено во парчиња не повеќе од 2,5 см. во дебелина и ширина</p>

3.	<p>Дрво од <i>Quercus L.</i>, освен во форма на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок - буриња, бочви, кади и други изработени производи и делови од него, од дрво вклучувајќи и палки каде што има документирани докази дека дрвото е произведено или обработено употребувајќи тоplotен третман за постигнување на минимум температура од 176 C° за 20 минути. <p>но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од САД ,</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) е квадрат со цел да се отстрани целосно округлата површина, или</p> <p>(б) е ослободена од кора и содржината на вода е помала од 20 % изразена како проценти на сува материја,</p> <p>или</p> <p>е ослободена од кора и да биде дезинфицирана со соодветен топол воздух или жежок воден третман,</p> <p>или,</p> <p>(в) ако е режена, со или без присуство на остаток на кора, има поминато сушење во комора дрво под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба</p>
5.	<p>Дрво од <i>Platanus L.</i>, освен во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок, но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од САД или Ерменија</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба</p>
6.	<p>Дрво од <i>Populus L.</i>, освен во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок, но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од земјите на Американскиот континент</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) е без кората, или</p> <p>(б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба</p>
7.1.	<p>Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acer saccharum</i> Mersh, кое потекнува од САД и Канада - <i>Platanus L.</i>, кое потекнува од САД или 	<p>Официјална изјава дека дрвото:</p> <p>(а) е произведено од излупено округло дрво или</p> <p>(б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време</p>

	<p>Ерменија -<i>Populus L.</i>, кое потекнува од Американскиот континент</p>	<p>/температура, или (в) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (г) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено на сертификатите</p>
7.2.	<p>Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од <i>Quercus L.</i> кое потекнува од САД</p>	<p>Официјална изјава дека дрвото: (а) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/ температура, или (б) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (в) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено на сертификатите</p>
7.3.	<p>Изолирана кора од иглолисници (<i>Coniferales</i>), кои потекнуваат од не европски земји:</p>	<p>Официјална изјава дека изолираната кора: (а) била предмет на соодветна фумигација со фумигант одобрен согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (б) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второ споменатото треба да е наведено на сертификатите</p>
8.	<p>Дрво кое се користи за зацврстување или</p>	<p>Дрвото треба да:</p>

	<p>потпора на недрвен товар, вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, освен сирово дрво од 6 мм. со дебелина или помала, и обработено дрво произведено со лепило, топлина и притисок, или комбинација од нив, кое доаѓа од трети земји, освен од Швајцарија .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - е ослободено од кора со исклучок од било кој број на индивидуални парчиња од кора ако тие се или помали од 3 см. во ширина (независно на должината) или ако е поголема од 3 см. во ширина, но не поголеми од 50 см² во обем, и - е предмет на еден од одобрените третмани наведени во Анекс 1 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоките за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, и - да прикажува ознака како што е наведено во Анекс 2 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоките за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, покажувајќи дека дрвениот материјал за пакување бил предмет на одобриот фитосанитарен третман <p>Првата алинеа ќе се применува од 1 Јули 2009г.</p>
8.1.	<p>Растенија од иглолисни (<i>Coniferales</i>), освен од плодови и семе, кои потекнуваат од не европски земји:</p>	<p>Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (1), каде е потребна, официјална изјава дека растенијата биле произведени во расадници и дека местото на производство е слободно од <i>Pissodes spp.</i> (не-европски)</p>
8.2.	<p>Растенија од иглолисни (<i>Coniferales</i>), освен од плодови и семе, преку 3 m висина, кои потекнуваат од не европски земји:</p>	<p>Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (1) и Листа IV (A) (I) (8.1), каде е потребна, официјална изјава дека растенијата биле произведени во расадници и дека местото на производство е слободно од <i>Scolytidae spp.</i> (не-европски)</p>
9.	<p>Растенија од <i>Pinus L.</i>, наменети за садење освен семе</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (1) и IV (A) (I) (8.1), (8.2) официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers или <i>Scirrhia pini</i> Funk и Parker на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус</p>
10.	<p>Растенија од <i>Abies Mill.</i>, <i>Larix Mill.</i>, <i>Picea A. Dietr.</i>, <i>Pinus L.</i>, <i>Pseudotsuga Carr.</i>, <i>Tsuga</i></p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во</p>

	Сарг., наменети за садење освен семе,	Листата III (A) (1) и IV (A) (I) (8.1)) (8.2) и (9), официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Melampsora medusae</i> Thumen на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
11.01.	Растенија од <i>Quercus</i> L., освен плодови и семе, кои потекнуваат од САД	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (2), официјална изјава дека растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt
11.1.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., освен плодови и семе, кои потекнуваат од не-европските земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (2) и IV (A) (I) (11.01), официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Cronartium spp.</i> (не-европски) на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
11.2.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., наменети за садење освен семе	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (2) и IV (A) (I) (11.1), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, или (б) не биле забележани симптоми од <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
11.3.	Растенија од <i>Corylus</i> L. наменети за садење, освен семе, кое потекнува од Канада и САД	Официјална изјава дека растенијата биле одгледани во расадници и: (а) потекнуваат од област, утврдена во земјата извозничка од националната служба за заштита на растенијата во таа земја дека е слободна од <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller, согласно со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, и кое е наведено во сертификатите од Директивата 2000/29 ЕС, и во рубриката Дополнителна декларација или (б) потекнуваат во место на производство утврдена во земјата извозничка од националната служба за заштита на растенијата во таа земја дека е слободна од <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller,

		од официјални инспекции кои се спроведуваат на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосени вегетациски циклус, во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки и кое е наведено во сертификатите од Директивата 2000/29 ЕС, и во рубриката Дополнителна декларација, и објавено дека е слободна од <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller
11.4.	Растенија од <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., наменети за садење, освен од семе и растенија во култура на ткиво кои потекнуваат од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,	Официјална изјава дека растенијата: (а) биле одгледувани во текот на нивниот живот во област слободна од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, утврдена од националната организација за заштита на растенијата во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или (б) за период од најмалку две години пред извозот, биле одгледувани на место на производство каде не биле забележани знаци од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, во текот на две официјални инспекции по година спроведени во соодветно време, вклучувајќи непосредно пред извозот.
12.	Растенија од <i>Platanus</i> L., наменети за садење, освен семе кое потекнува од САД или Ерменија	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
13.1.	Растенија од <i>Populus</i> L., наменети за садење освен семе, кое потекнува од трети земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (3) официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Melampsora medusae</i> Thumen на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
13.2.	Растенија од <i>Populus</i> L. освен плодови и семе, кои потекнуваат од земјите од Американскиот континент	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (3) и IV (A) (I) (13.1), официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E.Thompson на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.

14.	Растенија од <i>Ulmus L</i> наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земјите од северна Америка	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата во Листата IV (A) (I) (11.4), официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Elm phloem necrosis mycoplasma</i> на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетативен циклус.
15.	Растенија од <i>Chaenomeles Lind L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.</i> , наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од не-европски земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (9), (18) и Листата III (Б) (I), каде е потребно, официјална изјава дека: - растенијата потекнуваат од земја позната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey или - растенијата потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey во согласност со процедурата и не биле забележани симптоми на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетативен циклус.
16.	Од 15 Февруари до 30 Септември, плодови од <i>Prunus L.</i> , кои потекнуваат од не европски земји	Официјална изјава: -плодовите потекнуваат од земја позната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey или -плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, во согласност со процедурата или -плодовите биле предмет на соодветна постапка на инспекција и третман пред бербата и/или извозот за да се обезбеди дека се слободни од <i>Monilinia spp.</i>
16.1.	Плодови од <i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, кои потекнуваат од трети земји	Плодовите треба да бидат слободни од дршките и листовите и пакувањето треба да носи соодветна ознака за потеклото.
16.2.	Плодови од <i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, кои потекнуваат од трети земји	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за плодовите од Листа IV (A) (I) (16.1),(16.3),(16.4)и (16.5), официјална изјава дека: (а) плодовите потекнуваат од земја призната дека е слободна од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени за <i>Citrus</i>), во согласност со процедурата или (б) плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени за <i>Citrus</i>), во согласност со процедурата и спомнато во сертификатите од Директивата 2000/29

		<p>ЕС, или (в) или , - во согласност со официјалниот режим за контрола и испитување, не биле забележани симптоми од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени за <i>Citrus</i>) во полето на производство и во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот вегетациски циклус и ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема прикажано симптоми од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>), и плодовите биле предмет на третирање како што е натриум ортофенил-фенат, наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС, и плодовите биле спакувани во објекти или дистрибутивни центри регистрирани за оваа намена, или -било кој сертификациски систем, признат како еквивалентен на горните одредби во согласност со процедурата ,со што бил усогласен.</p>
16.3.	Плодови од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> и нивните хибриди, кои потекнуваат од трети земји	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на плодовите во Листа IV (A) (I) (16.1), (16.2), (16.4) и (16.5), официјална изјава дека: (а) плодовите потекнуваат од земја призната дека е слободна од <i>Cercospora angolensis</i> Carv.et Mendes во согласност со процедурата или (б) плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Cercospora angolensis</i> Carv.et Mendes, во согласност со процедурата и спомнато во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС, или (в) не биле забележани симптоми од <i>Cercospora angolensis</i> Carv.et Mendes во полето на производство и во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот вегетациски циклус, или ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема покажано, со соодветно официјално испитување, симптоми од овој организам.</p>
16.4.	Плодови од <i>Citrus L.</i> <i>Fortunella Swingle</i> ,	Без оглед на одредбите кои се

	<p><i>Poncirus</i> Raf, и нивните хибриди, освен плодови на <i>Citrus aurantium</i> L., кои потекнуваат од трети земји</p>	<p>спроведуваат за плодовите од Листа IV (A) (I) (16.1) (16.2) (16.3) (16.5), официјална изјава дека:</p> <p>(а) плодовите потекнуваат од земја призната дека е слободна од <i>Guignardia citricacarra</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>), во согласност со процедурата, или</p> <p>(б) плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>) во согласност со процедурата и наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС или</p> <p>(в) не биле забележани симптоми од <i>Guignardia Citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>) во полето на производство и во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот вегетациски циклус и ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема покажано, согласно официјално испитување, симптоми од овој организам, или</p> <p>(г) плодовите потекнуваат од поле на производство подложено на соодветни третмани против <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>) и ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема покажано, со соодветно официјално испитување, симптоми од овој организам.</p>
16.5.	<p>Плодови од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, потекнуваат од трети земји каде е познато дека <i>Tephritidae</i> (не-европски) се појавува на овие плодови</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за плодовите од Листа III (Б) (2), (3) и Листата IV (A) (I) (16.1), (16.2) и (16.3), официјална изјава дека:</p> <p>(а) плодовите потекнуваат од области познати дека се слободни од релевантниот организам или ако ова барање не може да биде исполнето:</p> <p>(б) не биле забележани знаци од релевантниот организам на местото на производство и неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус, официјални инспекции вршени најмалку еднаш месечно во текот на трите месеци пред бербата, и ниеден од плодовите набрани на местото на производство нема покажано, со соодветно официјално испитување, знаци од релевантниот организам, или ако ова барање неможе исто така да биде исполнето:</p> <p>(в) плодовите покажале, со соодветно официјално испитување на</p>

		<p>репрезентативни примероци, дека се слободни од релевантниот организам во сите стадиуми од неговиот развој, или, ако оваа барање истотака не може да биде исполнето</p> <p>(г) плодовите биле предмет на соодветен третман, било кој прифатлив испарувачки топлотен третман, ладен третман, или брзо смрзнувачки третман, има покажано дека е ефикасен против релевантниот организам без оштетувања на плодовите, и каде не се достапни, хемиски третмани доколку тој е прифатлив од законодавството на Заедницата.</p>
17.	<p>Растенија од <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., наменети за садење, освен семе</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата од Листа III (A) (9), (9.1), (18), Листа III (Б) (1) или Листа IV (A) (I) (15), каде е потребно, официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од земји кои се признати дека се слободни од <i>Erwinia amylovora</i> (Burr) Winsl et al., во согласност со процедурата ;</p> <p>или</p> <p>(б) растенијата потекнуваат од области слободни од штетни организми, кои биле утврдени во однос на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки и признати како такви во согласност со постапката,</p> <p>или</p> <p>(в) дека растенијата во полето на производство или во негова непосредна близина, кои покажале симптоми на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr) Winsl et al., биле отстранети</p>
18.	<p>Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плодови и семињата и растенијата од <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persica</i> spp. и <i>Strelitziaceae</i>, вкоренети или прикачени или придружени на подлогата за одгледување</p>	<p>Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (16), онаму каде е потребно, официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од земји познати дека се слободни од <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne;</p> <p>или</p> <p>(б) репрезентативни примероци од почвата и корењата од местото на производство биле предмет, од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус, на официјално нематолошко испитување за <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne и било</p>

		утврдено преку овие тестови, дека се слободни од овие штетни организми
19.1.	Растенија од <i>Crataegus</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. е позната дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (9), и Листа IV (A) (I) (15) и (17), официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
19.2.	<p>Растенија од <i>Cydonia</i> Mill. <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат на засегнатите родови</p> <p>Релевантни штетни организми се</p> <ul style="list-style-type: none"> — на <i>Fragaria</i> L.: — <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman, вариетет <i>fragariae</i>, — Arabis mosaic virus, — Raspberry ringspot virus, — Strawberry crinkle virus, — Strawberry latent ringspot virus, — Strawberry mild yellow edge virus, — Tomato black ring virus, — <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; <p>— на <i>Malus</i> Mill.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. и Ev.; <p>— на <i>Prunus</i> L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye; <p>— на <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; <p>— на <i>Pyrus</i> L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. и Ev. <p>— на <i>Rubus</i> L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Arabis mosaic virus, — Raspberry ringspot virus, — Strawberry latent ringspot virus, — Tomato black ring virus, <p>— на сите видови: Не -Европски вируси и виroidни организми</p>	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (9), (18), и Листа IV (A) (I) (15), (17), официјална изјава дека не биле забележани симптоми на болестите предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство од започнување на последниот целосен вегетациски циклус

20.	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill. и <i>Pyrus</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Pear decline мусcoplasm е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III A (9) и (18), и Листа IV (A) (I) (15), (17) и (19.2) официјална изјава дека растенијата на местото на производство и во негова непосредна близина, кои покажале симптоми кои го зголемуваат сомневањето на контаминација од Pear decline мусcoplasm биле отстранети од тоа место во последните три целосни вегетациски циклуси
21.1.	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетен организам е познато дека се појавуваат Релевантни штетни организми се: — Strawberry latent 'C' вирус, — Strawberry vein banding вирус, — Strawberry witches' broom мусcoplasm	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (18), и Листа IV (A) (I) (19.2), официјална изјава дека: (а) растенијата, освен оние добиени од семе, биле: — или официјално сертифицивани согласно сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, или - добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, (б) не биле забележани симптоми од болестите предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во непосредната близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
21.2.	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (18), и Листа IV (A) (I) (19.2) и (21.1), официјална изјава дека: (а) или не биле забележани симптоми на <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie на растенијата на местото на производство од започнувањето од последниот целосен

		<p>вегетациски циклус (б) во случај на растенија од култура на ткиво, растенијата биле добиени од растенија кои ги исполнуваат условите од Секција (а) од овој став или биле официјално испитани со соодветен нематолошки метод и било утврдено дека се слободни од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>
21.3.	<p>Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (18), и Листа IV (A) (I) (19.2), (21.1), (21.2), официјална изјава дека растенијата потекнуваат од област за која е познато дека е слободна од <i>Anthonomus signatus</i> Say и <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenlding)</p>
22.1.	<p>Растенија од <i>Malus</i> Mill. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетен организам се познати дека се појавуваат на <i>Malus</i> Mill. Релевантни штетни организми се:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cherry rasp leaf virus (American), — Tomato ringspot virus, 	<p>Без оглед на одредбите се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (9), (18), Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I) (15), (17), (19.2), официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата биле:</p> <ul style="list-style-type: none"> — или официјално сертифицирани според сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван под одредени услови и бил предмет на официјални испитувања барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или слични методи и било утврдено, дека се слободни со овие тестови, овие штетни организми; или — добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, <p>(б) не биле забележани симптоми од болестите предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во непосредната близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус</p>
22.2.	<p>Растенија од <i>Malus</i> Mill., наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Apple proliferation mycoplasma е</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (9), (18), Листа III (Б) (1) и</p>

	<p>познато дека се појавува</p>	<p>Листа IV (A) (I) (15), (17), (19.2), (22.1) официјална изјава дека: (a) растенијата потекнуваат од области за кои е познато дека се слободни од Apple proliferation mycoplasma; или (б) (aa) растенијата, освен оние одгледани од семе биле: или — официјално сертифицивани според сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за Apple proliferation mycoplasma користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овој штетен организам или — добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните шест целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за Apple proliferation mycoplasma користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни со овие тестови, од овој штетен организам; (бб) не биле забележани симптоми од болести предизвикана од Apple proliferation mycoplasma на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосни вегетациски циклуси</p>
23.1.	<p>Растенија од следните видови на <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Plum rox virus е познато дека се појавува: — <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, — <i>Prunus armeniaca</i> L., — <i>Prunus blireiana</i> Andre, — <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., — <i>Prunus brigantina</i> Vill., — <i>Prunus cistena</i> Hansen, — <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., — <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., — <i>Prunus holosericea</i> Batal., — <i>Prunus hortulana</i> Bailey, — <i>Prunus japonica</i> Thunb.,</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (9), (18), А Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I) (15), (19.2), официјална изјава дека: (a) растенијата, освен оние одгледани од семе биле: — или официјално сертифицивани според сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за Plum rox virus користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овој штетен организам, или — добиени директно од материјал</p>

	<p>— <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, — <i>Prunus maritima</i> Marsh., — <i>Prunus mume</i> Sieb and Zucc <i>Prunus nigra</i> Ait., — <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, — <i>Prunus salicina</i> L., — <i>Prunus sibirica</i> L., — <i>Prunus simonii</i> Carr., — <i>Prunus spinosa</i> L., — <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., — <i>Prunus triloba</i> Lindl., — освен видовите од <i>Prunus</i> осетливи на Plum rox virus. L</p>	<p>кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за Plum rox virus користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овој штетен организам; (б) не биле забележани симптоми од болест предизвикана од Plum rox virus на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во неговата непосредната близина од започнувањето од последните три целосни вегетациски циклуси (в) растенијата на местото на производство кои покажале симптоми на заболување предизвикано од други вируси или вирусни организми биле отстранети</p>
23.2.	<p>Растенија од <i>Prunus</i> L., наменети за садење (а) кои потекнуваат од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат на <i>Prunus</i> L. (б) освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантниот штетен организам е познато дека се појавува (в) освен семе, кои потекнуваат од не - Европски земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат</p> <p>Релевантни штетни организми се — за случајот наведен под (а): — Tomato ringspot virus;</p> <p>— или за случајот наведен под (б): —Cherryrasp leaf virus (American), Peachmosaic virus (American), — Peach rosette mycoplasm, — Peach phony rickettsia, — Peach yellow mycoplasm, — Plum line Pattern virus (American), — Peach X-disease mycoplasm;</p> <p>— или за случајот наведен под (в): — Little cherry pathogen.</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (9), (18) или Листа IV (A) (I) (15), (19.2), (23.1), официјална изјава дека: (а) растенијата биле: — или официјално сертифицирани според сертификациона процедура која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, или — добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, (б) не биле забележани никакви симптоми од болести предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во неговата непосредната близина од започнувањето од последните три целосни вегетациски циклуси</p>

24.	<p>Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење:</p> <p>(а) потекнуваат од земји каде штетните организми е познато дека се појавуваат на <i>Rubus</i> L.</p> <p>(б) освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавува</p> <p>Релевантни штетни организми се:</p> <p>— во случајот под (а):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tomato ringspot virus, — Black raspberry latent virus, — Cherry leafroll virus, — Prunus necrotic ringspot virus, <p>— во случајот под (б):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Raspberry leaf curl virus (American) — Cherryraspleaf virus (American) 	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа IV (A) (I) (19.2),</p> <p>(а) растенијата треба да се слободни од (Aphididae), вклучувалјки ги и нивните јајца</p> <p>(б) официјална изјава дека:</p> <p>(аа) растенијата биле:</p> <ul style="list-style-type: none"> — или официјално сертификувани според сертификациона процедура која бара тие било истите да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, или — добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, овие штетни организми, <p>(бб) не биле забележани симптоми од болест предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во негова непосредната близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклуси</p>
25.1.	<p>Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., кои потекнуваат од земји каде <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival е познато дека се појавува</p>	<p>Без оглед на забраните кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12), официјална изјава дека:</p> <p>(а) кртолите потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (сите раси освен Паса 1, обична Европска раса), и не биле забележани симптоми од <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival на местото на производство или во негова непосредна близина од започнувањето на соодветниот период; или</p>

		(б) одредбите кои се признаени дека се исти со одредбите на Заедницата за борба против <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percinal согласно процедурата, се реализирани во земјата на потекло
25.2.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L.	Без оглед на одредбите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и Листа IV A (I) (25.1), официјална изјава дека: (а) кртолите потекнуваат од земји за кои е познато дека се слободни од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. или (б) одредбите за кои се признаени дека се исти со одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al согласно процедурата, се реализирани во земјата на потекло
25.3.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., освен ран компир, кои потекнуваат од земји каде Potato spindle tuber viroid е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и Листа IV (A) (I) (25.1.), (25.2.), ограничување на можноста за про'ртување
25.4.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и Листа IV (A) (I) (25.1.), (25.2.), (25.3.), официјална изјава дека кртолите потекнуваат од поле познато дека е слободно од <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и (аа) или, кртолите потекнуваат од области каде <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека не се појавува или (бб) во областите каде <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека се појавува, кртолите потекнуваат од место на производство за кое е утврдено дека е слободно од <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith, или кое се смета дека е слободно од него како последица од примената на процедура насочена кон уништување на <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith ќе бидат утврдени согласно процедурата, и (вв) или, кртолите потекнуваат од области каде <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i>

		<p>Karssen е познато дека не се појавуваат, или (гг) во области каде <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen е познато дека се појавува, — или кртолите потекнуваат од место на производство за кое било утврдено дека е слободно од <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации), и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen базирано на годишен мониторинг на посевите домакини со визуелна инспекција на растенијата домакини во соодветно време и визуелна инспекција – надворешна и со сечење на кртолите по бербата на компирот од местото на производство, или — од кртолите после бербата било по рандомизирачки пат земени примероци или прегледани за присуство на симптоми по соодветен метод за индуцирање на симптоми или се тестирани во лабораторија, како и визуелна инспекција надворешно и со сечење на кртолите во соодветно време и во времето на затварањето на пакувањата или контејнерите пред да се пуштат во маркетинг согласно со одредбите на затворање во 66/403/ЕЕЦ Директивата на Советот од 14 јуни 1996 година за маркетинг на семенски компир (1) и не биле утврдени симптоми на <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (all populations) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>
25.4.1.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., освен оние наменети за садење	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на кртолите наведени во Листа III (A) (12) и Листа IV (A) (I) (25.1), (25.2) и (25.3), официјална изјава дека кртолите потекнуваат во области во кои <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith не е познато дека се појавува .
25.4.2.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11) и (12) и Листа IV (A) (I) (25.1), (25.2), (25.3), (25.4) (25.4.1), официјална изјава дека: (а) кртолите потекнуваат во земја каде <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny не е познато дека се појавува , или (б) кртолите потекнуваат од област слободна од <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny, утврдена од националната организација за заштита на растенијата,

		согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки.
25.5.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Potato stolbur mycoplasma е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на кртолите, наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и (13), и Листа IV (A) (I) (25.1), (25.2), (25.3) и (25.4), официјална изјава дека не биле забележани симптоми на Potato stolbur mycoplasma на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус .
25.6.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , наменети за садење, освен кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L. и освен семе на <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., кои потекнуваат од земјите каде што Potato spindle tuber viroid е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на растенијата наведени во Листа III (A) (11), (13), и Листа IV (A) (I) (25.5), каде е потребно официјална изјава дека не биле забележани симптоми на Potato spindle tuber viroid на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
25.7.	Растенија од <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., наменети за садење освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на растенијата наведени во Листа III (A) (11) (13), и Листа IV (A) (I) (25.5) и (25.6), каде е потребно, официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области за кои било утврдено дека се слободни од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; или (б) не биле забележани симптоми на <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
26.	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L. наменети за садење, освен семе	Официјалната изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke и Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn на хмељот на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
27.1.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) не биле забележани знаци на <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner), или <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус или (б) растенијата имале поминато соодветен третман за да се заштитат од споменатите организми

27.2.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. <i>Pelargonium l'Hérit. ex Ait.</i> , освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1), официјална изјава дека: (а) не биле забележани знаци на <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith или <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус или (б) растенијата имале поминато соодветен третман за заштита од споменатите организми.
28.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека: (а) растенијата не се повеќе од трета генерација на резници добиени од материјал за кој било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> за време на виролошки тестови, или се директно добиени од материјал кој на репрезентативен примерок барем за 10% каде било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> во текот на официјалната инспекција извршена во времето на цветање (б) растенија или резници: — даѓаат од простории кои се официјално прегледани најмалку месечно, во текот на три месеци пред дистрибуцијата и било познато дека не биле забележани симптоми од <i>Puccinia horiana</i> Hennings во текот на овој период, како и во непосредна близина каде било познато дека не биле појавени симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings и во текот на три месеци пред извоз, или — поминале низ соодветен третман против <i>Puccinia horiana</i> Hennings; (в) Во случај на невкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на растенијата од кои биле добиени резниците, или дека, во случај на вкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на основата на коренот.
28.1.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.	Без оглед на барањата кои се

	<i>u Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw</i> наменети за садење, освен семе	спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (13), Листа IV (A) (I) (25.5), (25.6), (25.7), (27.1), (27.2) и (28), официјална изјава дека: (а) растенијата биле одгледани во текот на нивниот живот во земја слободна од <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> ; или (б) растенијата биле одгледани во текот на нивниот живот во област утврдена од страна на националната организација за заштита на растенијата во земјата извозничка дека е слободна од <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки; или (в) растенијата биле одгледани во текот на нивниот живот во место на производство за кое било утврдено дека е слободно од <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> и <i>verifikavano</i> преку официјални инспекции, и каде е потребно, тестирање
29.	Растенија од <i>Dianthus L.</i> , наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека: — растенијата биле добиени директно од мајчините растенија, за кои било утврдено дека се слободни од <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr и Burkholder <i>u Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma со официјално одобрени тестови, спроведени најмалку еднаш во двете претходни години, — не биле забележани симптоми од наведените штетни организми на растенијата.
30.	Луковици од <i>Tulipa L.</i> и <i>Narcissus L.</i> , освен оние за кои ќе има доказ на нивното пакување, или со други средства, дека тие се наменети за продажба на крајни корисници кои не се вклучени во професионално производството на режано цвеќе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми на <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на растенијата од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
31.	Растенија од <i>Pelargonium L'Herit. ex Ait.</i> , наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Tomato ringspot virus</i> е познато дека се појавува: (а) каде <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (не-европски популации) или други вектори на <i>Tomato ringspot virus</i> не е познато дека се појавува	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека растенијата: (а) се директно добиени од места на производство за кои е познато дека се слободни од <i>Tomato ringspot virus</i> ; или

	<p>(б) каде <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (не-европски популации) или други вектори на Tomato ringspot virus е познато дека се појавува</p>	<p>(б) се не повеќе од четврта генерација на резници, добиени од мајчини растенија за кои е утврдено дека се слободни од Tomato ringspot virus според официјално одобрен систем на виролошко тестирање</p> <p>официјална изјава дека растенијата:</p> <p>(а) се директно добиени од места на производство за кои е познато дека се слободни од Tomato ringspot virus во почвата или растенијата;</p> <p>или</p> <p>(б) не се повеќе од втора генерација на резници добиени од мајчини растенија за кои е пронајдено дека се слободни од Tomato ringspot virus според официјално одобрен систем на виролошко тестирање</p>
32.1.	<p>Растенија од тревни видови, наменети за садење, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> — луковици, — растенија од фамилијата Gramineae, — ризоми, — семиња, — кртоли, <p>кои потекнуваат од трети земји каде <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) е познато дека се појавуваат</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција I (27.1), (27.2), (28) и (29), каде е потребно, официјална изјава дека растенија биле одгледувани во расадници и:</p> <p>(а) потекнуваат од област утврдена во земјата извозничка од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободна од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, кое е наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката "Дополнителна декларација",</p> <p>или</p> <p>(б) потекнуваат од место на производство, утврдено во земјата извозничка од страна на националната служба за заштита на растенијата во таа земја дека е слободно од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, и кое е наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС, под рубриката "Дополнителна декларација", и наведени дека се слободни од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) со официјални инспекции спроведени најмалку еднаш месечно во текот на три месеци пред извозот,</p> <p>или</p> <p>(в) непосредно пред извозот биле предмет на соодветен третман против <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i></p>

		(Malloch) и биле официјално прегледани и било утврдено дека се слободени од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Деталите од третманот треба да се наведени во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС.
32.2.	Режани цвеќиња од <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. <i>Solidago</i> L., и лиснат зеленчук од <i>Apium graveolens</i> L. и <i>Ocimum</i> L.	Официјална изјава дека режаните цвеќиња и лиснатиот зеленчук: — потекнуваат од земја слободна од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), или — непосредно пред нивниот извоз биле официјално прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3.	Растенија од тревни видови, наменети за садење, освен: — луковици, — растенија од фамилијата <i>Gramineae</i> , — ризоми, — семиња, — кртоли, Кои потекнуваат од трети земји	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција I (27.1), (27.2), (28), (29) и (32.1), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од област позната дека е слободна од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или (б) или не биле пронајдени знаци на <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) на местото на производство, на официјалните инспекции спроведени најмалку месечно во текот на три месеци пред бербата, или (в) непосредно пред извозот растенијата биле официјално прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и биле предмет на соодветен третман против <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
33.	Растенија со корени, насадени или наменети за садење, одгледани на отворен простор	Официјална изјава дека местото на производство е познато дека е слободно од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependoniscus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
34.	Почвата и подлогата за одгледување, прикачени или поврзани со растенија, се состојат во целост или во дел од почва или	Официјална изјава дека: (а) подлогата за одгледување, во времето на садење била:

	<p>цврсти органски материји како што се деловите од растенијата, хумус кој вклучува тресет или кора или се состои во дел од било која неорганска цврста супстанција, наменети за одржување на виталноста на растенијата, со потекло од:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Турција, — Белорусија, Грузија, Молдавија, Русија, Украина, — не-европски земји, освен Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко, Тунис 	<p>— или слободна од почвата и органската материја или</p> <p>— утврдено дека е слободна од инсекти и штетни нематоди и е подложена на соодветно испитување или топлотен третман или фумигација да се осигура дека е слободна од други штетни организми, или</p> <p>— подложена на соодветен топлотен третман или фумигација за да се обезбеди дека е слободна од штетни организми, и (б) од садењето:</p> <p>— или соодветни мерки се преземени за да се обезбеди дека подлогата за одгледување е оддржана слободна од штетни организми, или</p> <p>— две недели пред да се дистрибуираат, растенијата биле ослободени со тресење од подлогата оставајќи минимална количина потребна за одржување на виталност за време на транспортот, и ако се пресадуваат, подлогата за одгледување да ги задоволува барањата утврдени во (а).</p>
35.1.	<p>Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L. наменети за садење, освен семе:</p>	<p>Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од Beet curly top virus (не-европски изолати) на местото на производството од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус.</p>
35.2.	<p>Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од земји каде Beet leaf curl virus е познато дека се појавува.</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (35.1), официјална изјава дека:</p> <p>(а) Beet leaf curl virus не било познато дека се појавува во областа на производството; и</p> <p>(б) не биле забележани симптоми на Beet leaf curl virus на местото на производството или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус.</p>
36.1.	<p>Растенија наменети за садење, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> — луковици, — ризоми, — семе, — кртоли, <p>Со потекло од трети земји</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција I (27.1), (27.2), (28), (29), (31), (32.1) и (32.3), официјална изјава дека растенија се одгледувани во расадници и:</p> <p>(а) потекнуваат од област, утврдена во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободна од <i>Thrips palmi</i> Karny</p>

		<p>согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е спомнато во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС, под рубрика "Дополнителна декларација",</p> <p>или</p> <p>(б) потекнуваат од место на производство, утврдено во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободно од <i>Thrips palmi</i> Karny во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е спомнато во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката "Дополнителна декларација", и прогласено за слободно од <i>Thrips palmi</i> Karny со официјални инспекции извршени најмалку месечно во текот на три месеци пред извозот,</p> <p>или</p> <p>(в) непосредно пред извозот, биле подложени на соодветен третман против <i>Thrips palmi</i> Karny и биле официјално прегледани и утврдено дека се слободни од <i>Thrips palmi</i> Karny. Деталите на третманот треба да се наведат во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС</p>
36.2.	Режано цвеќе на <i>Orchidaceae</i> и плодови од <i>Momordica L. u Solanum melongena L.</i> , со потекло од трети земји	<p>Официјална изјава дека режаните цвеќиња и плодовите:</p> <p>— потекнуваат од земја слободна од <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>или</p> <p>— непосредно пред нивниот извоз, биле официјално прегледани и утврдено дека се слободни од <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>
37.	Растенија од <i>Palmae</i> наменети за садење освен семе, со потекло од не-европски земји	<p>Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (17), каде е потребно, официјална изјава дека:</p> <p>(а) или растенијата потекнуваат од област позната дека е слободна од Palm lethal mycoplasm и Cadang-Cadang viroid, и не биле забележани симптоми на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус;</p> <p>или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од Palm lethal mycoplasm и Cadang-Cadang viroid на растенијата од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус, и растенијата на местото на производство,</p>

		<p>кои покажале симптоми кои доведуваат до сомнеж од контаминација од организмите се отстранети од тоа место и растенијата поминале соодветен третман за нивно ослободување од <i>Myndus crudus</i> Van Duzee;</p> <p>(в) Во случај на растенија во култура на ткива, растенијата биле добиени од растенија кои ги исполниле условите утврдени во (а) или (б)</p>
37.1.	<p>Растенија од <i>Palmae</i>, наменети за садење, Кои имаат дијаметар од над 5 см на основата на стеблото и припаѓаат на следниве родови: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.</p>	<p>Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (17) и на барањата наведени во Листа IV (A) (I) (37) Официјална изјава дека растенијата:</p> <p>(а) биле одгледувани во текот на нивниот живот во земја каде <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) не е познато дека се појавува, или</p> <p>(б) биле одгледувани во текот на нивниот живот во област слободна од <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), утврдена од страна на националната организација за заштита на растенијата согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки; или</p> <p>(в) биле одгледувани, за период од најмалку две години пред извозот, во место на производство:</p> <p>— кое е регистрирано и надгледувано од страна на националната организација за заштита на растенијата во земјата на потекло, и</p> <p>— каде растенија биле ставени во место со комплетна физичка заштита против воведување на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или со примена на соодветни превентивни третмани, и</p> <p>— каде во текот на три официјални инспекции годишно спроведени во соодветно време, вклучувајќи непосредно пред извоз, не биле забележани знаци од <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) .</p>
38.1.	<p>Растенија од <i>Camellia</i> L. наменети за садење освен за семе, со потекло од не-европски земји</p>	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn;</p> <p>или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn на растенијата во цветење на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус</p>

38.2.	Растенија од <i>Fuchsia</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од САД или Бразил.	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer на местото на производство и дека непосредно пред нивниот извоз, растенијата биле прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39.	Дрва и грмушки, наменети за садење, освен семе и растенија во култура на ткиво, со потекло од трети земји освен од Европските и Медитерански замји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на растенијата наведени во Листа III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I) (8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) и (38.2), онаму каде е потребно, официјална изјава дека растенијата: — се чисти (односно слободни од растителни остатоци) и слободни од цветовите и плодовите, — биле одгледани во расадници, — биле прегледани во соодветно време и пред извозот и е утврдено дека се слободни од симптоми од штетни бактерии, вируси и вирусни организми, или е утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми.
40.	Листопадни дрва и грмушки, наменети за садење, освен семе и растенија во култура на ткиво, со потекло од трети земји освен од Европските и Медитерански замји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (2), (3), (9), (15), (16), (17) and (18), Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I), (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) и (45.1) онаму каде е потребно, официјална изјава дека растенијата се во мирување и ослободени од лисја
41.	Годишни и двогодишни растенија, освен <i>Gramineae</i> , наменети за садење, освен семе, со потекло од земји освен од Европските и Медитерански земји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (11), (13), и Листа IV (A) (I) (25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) и (35.2) официјална изјава дека растенијата: — биле одгледани во расадници, — се ослободени од растителни остатоци, цветови и плодови, — биле прегледани во соодветно време и пред извозот и, — утврдено дека се слободни од симптоми

		<p>од штетни бактерии, вируси и вирусоидни организми, и</p> <p>— или било утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоиди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми. во соодветно време и пред извоз,</p>
42.	<p>Растенија од фамилијата Gramineae од украсни повеќегодишни треви од подфамилиите <i>Bambusoideae</i>, <i>Panicoideae</i> и од родот <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. и <i>Uniola</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од земји освен од Европските и Медитерански замји.</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа IV (A) (I) (33) и (34), официјална изјава дека растенијата:</p> <p>— биле одгледани во расадници, и</p> <p>— се ослободени од растителни остатоци, цветови и плодови, и</p> <p>— биле прегледани пред извозот, и</p> <p>— утврдено дека се слободни од симптоми од штетни бактерии, вируси и вирусоидни организми, и</p> <p>— или е утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоиди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми.</p>
43.	<p>Природно или вештачко закржлавени растенија наменети за садење, освен семе, со потекло од не-Европските замји.</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Листа III (Б) (1), и Листа IV (A) (I) (8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) и (42), каде е потребно, официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата, вклучувајќи ги и оние собрани од природните живеалишта, биле одгледувани, одржувани и приспособувани за две последователни години пред дистрибуцијата во официјално регистрирани расадници, кои се предмет на официјален надзорен контролен режим,</p> <p>(б) растенијата од расадниците наведени во (а) треба да:</p> <p>(аа) барем во текот на периодот наведен во (а):</p> <p>— биле сместени во саксии, кои се ставени на полица најмалку 50 см. над земјата,</p> <p>— биле предмет на соодветени третмани со цел да се осигура незаразеност од не-Европски рѓи: активната материја,</p>

		<p>концентрација и дата на апликација на овие третмани треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС под рубриката „дезинсекција и/или дезинфекција,,.</p> <p>— биле официјално прегледани најмалку шест пати годишно во соодветни временски периоди за присуството на соодветните штетни организми, кои се наведени во Анексите на оваа Директива. Овие инспекции исто така ќе бидат спроведувани на растенијата во непосредна близина на расадниците наведени во (а), ќе бидат спроведувани најмалку со визуелно испитување на секој ред од полето или расадникот и со визуелно испитување на сите делови од растението над подлогата за одгледување, користејќи по рандомизирачки пат земен примерок или од најмалку 300 растенија од дадениот род каде бројот на растенија од тој род не е повеќе од 3 000 растенија, или 10 % од растенијата, ако има повеќе од 3 000 растенија од тој род</p> <p>— биле утврдени како незаразени со овие инспекции од релевантните штетни организми, како што е наведено во претходната алинеа. Останатите растенија доколу е потребно, ќе се третираат, и дополнително ќе се задржат во соодветен временски период и ќе се прегледат за да се осигура дека се ослободени од ваквите штетни организми,</p> <p>— биле засадени или во некористена вештачка подлога за одгледување или во природна подлога за одгледување која била третирана со фумигација или со соодветен топлотен третман и биле незагадени од било кои штетни организми,</p> <p>— биле чувани во услови кои гарантираат дека подлогата за одгледување е одржана слободна од штетни организми и во рамките на две недели пред дистрибуцијата биле:</p> <p>— протресени и измиени со чиста вода, за да се отстрани оригиналната подлога за одгледување и се чувани како слободни голи корења, или,</p> <p>— протресени и измиени со чиста вода за да се отстрани оригиналната подлога за одгледување и пресадени во подлога за одгледување која ги исполнува условите утврдени во (аа) петта алинеа,</p> <p>или</p> <p>— подложени на соодветни третмани за да се обезбеди дека подлогата за</p>
--	--	--

		<p>одгледување е слободна од штетни организми, активната материја, концентрацијата и датата на апликацијата на овие третмани треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС под рубриката „дезинсекција и/или дезинфекција,,“.</p> <p>(бб) да се пакувани во затворени контејнери кои биле официјално запечатени и го носат регистерскиот број на регистрираниот расадник: овој број исто така ќе е назначен во рубриката "Дополнителна декларација" во фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС, преку кој може да се идентификуваат пратките.</p>
44.	<p>Тревни повеќегодишни растенија, наменети за садење, освен семе, од фамилиите <i>Caryophyllaceae</i> (освен <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (освен <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), <i>Cruciferae</i>, <i>Leguminosae</i> и <i>Rosaceae</i> (освен <i>Fragaria</i> L.), со потекло од трети земји освен Европските и Медитерански замји.</p>	<p>Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа IV (A) (I) (32.1), (32.2), (32.3), (33) и (34) официјална изјава дека растенијата:</p> <ul style="list-style-type: none"> — биле одгледани во расадници, и — се слободни од растителни остатоци, цветови, и плодови, и — биле прегледани во соодветно време и пред извозот, и — утврдено дека се слободни од симптоми од штетни бактерии, вируси и вирусоедни организми, и — или е утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми.
45.1.	<p>Растенија од тревни видови и растенија од <i>Ficus</i> L. и <i>Hibiscus</i> L., наменети за садење, освен луковници, ризоми, семе и кртоли, со потекло од не-европските земји.</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, Секција I (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) и (36.1), официјална изјава дека растенијата:</p> <p>(а) потекнуваат од област, утврдена во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободна од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е наведено во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС, под рубрика "Дополнителна декларација", или</p> <p>(б) потекнуваат од место на производство, утврдено во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободно</p>

		<p>од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е спомнато во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката "Дополнителна декларација", и прогласено за слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) во официјални инспекции спроведени најмалку еднаш на секои три недели, во текот на девет недели пред извозот.</p> <p>или</p> <p>(в) во случаите каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) е утврдена на местото на производство, се задржани или произведени на ова место на производство и поминале соодветен третман за да се осигура дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) и последователно на тоа, ова место на производство треба да биде утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) како последица на спроведување на соодветни процедури со цел уништување на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) и со официјални инспекции спроведени неделно во текот на девет недели пред извозот и во процедурите за мониторинг во текот на спомнатиот период. Деталите од третманот треба да се наведени во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС.</p>
45.2.	<p>Режани цвеќиња од <i>Aster spp.</i>, <i>Eryngium L.</i>, <i>Gypsophila L.</i>, <i>Hypericum L.</i>, <i>Lisianthus L.</i>, <i>Rosa L.</i>, <i>Solidago L.</i>, <i>Trachelium L.</i>, и лиснат зеленчук од <i>Ocimum L.</i>, со потекло од не-европските земји.</p>	<p>Официјална изјава дека ражаните цвеќиња и лиснатиот зеленчук:</p> <p>— потекнуваат од земја слободна од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации),</p> <p>или</p> <p>— непосредно пред нивниот извоз, биле официјално прегледани и е утврдено дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации).</p>
45.3.	<p>Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. наменети за садење, освен семе, со потекло од земји каде Tomato yellow leaf curl virus е познато дека се појавува</p> <p>(а) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Не се појавува</p> <p>(б) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Се појавува</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (А) (13) и Листа IV (А) (I) (25.5), (25.6) и 25.7 каде е потребно,</p> <p>Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од Tomato yellow leaf curl virus на растенијата</p> <p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) не биле забележани симптоми од</p>

		<p>Tomato yellow leaf curl virus на растенијата, и</p> <p>(aa) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn., или</p> <p>(бб) за местото на производство е утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. со официјални инспекции спроведени најмалку еднаш месечно, за време на три месеци пред извозот.</p> <p>Или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од Tomato yellow leaf curl virus на растенијата на местото на производство и местото на производство било предмет на соодветен третман и режим на мониторинг за да се обезбеди дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>
46.	<p>Растенија наменети за садење, освен семе, луковици, кртоли и ризоми, со потекло од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат.</p> <p>Релевантни штетни организми се:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bean golden mosaic virus, — Cowpea mild mottle virus, — Lettuce infectious yellow virus, — Pepper mild tigré virus, — Squash leaf curl virus, — останатите вируси пренесени од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. <p>(a) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) или останатите вектори на релевантните штетни организми не е познато дека се појавуваат</p> <p>(б) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) или останатите вектори на релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (13) и Листа IV (A) (I) (25.5) (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45), (45.1), (45.2) и (45.3) каде е потребно,</p> <p>Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од релевантните штетни организми на растенијата во текот на нивниот целосен циклус на вегетација.</p> <p>Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од релевантните штетни организми на растенијата во текот на соодветниот временски период,</p> <p>и</p> <p>(a) растенијата потекнуваат од области кои се познати дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и други вектори на релевантните штетни организми;</p> <p>или</p> <p>(б) за местото на производство е утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и други вектори на релевантните штетни организми со официјални инспекции спроведени во соодветен временски</p>

		<p>период; или (в) растенијата биле предмет на соодветен третман насочен за уништување на <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>
47.	Семе од <i>Helianthus annuus</i> L.	<p>Официјална изјава дека: (а) семињата потекнуваат од области кои се познати дека се слободни од <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni; или (б) семињата, освен семињата кои биле произведени од сорти отпорни на сите раси на <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni присутни во областа на производството, биле предмет на соодветен третман против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni.</p>
48.	Семе од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	<p>Официјална изјава дека семињата биле добиени користејќи соодветна метода на екстракција на киселина или сличен метод одобрен согласно процедурата , и (а) или семето потекнува од области каде <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doiidge) Dye и Potato spindle tuber viroid не е познато дека се појавуваат; или (б) не биле забележани симптоми од болестите предизвикани од овие штетни организми на растенијата на местото на производство за време на нивниот целосен вегетативен циклус; или (в) семињата биле предмет на официјално тестирање, најмалку за овие штетни организми, на репрезентативна мостра и користејќи соодветни методи и е утврдено, со овие тестирања, дека се слободни од тие штетни организми.</p>
49.1.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Официјална изјава дека: (а) не биле забележани симптоми од <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на местото на производство од почетокот на последниот целосен вегетативен циклус и дека <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не била откриена при лабораториски испитувања на репрезентативна мостра; или (б) пред извозот е применета фумигација.</p>
49.2.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L., со потекло од земји каде <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp.	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во</p>

	<p><i>insidiosus</i> Davis et al. е познато дека се појавува</p>	<p>Листа IV (A) (I) (49.1), официјална изјава дека: (a) <i>Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus</i> Davis et al. не е познато дека се појавувала на фармата или во нејзина непосредна близина од започнувањето на последните 10 години; (б) или — посевот припаѓа на сорта призната дека е високо отпорна на <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al., или — се уште го нема започнато својот четврти целосен вегетативен циклус од сеењето кога семето било ожноано и дека немало повеќе од една следствена жетва на семе од посевот, или — содржината на инертна материја која била одредена согласно правилата кои се применуваат за сертификација на семе за трговија во Заедницата, не надминува 0,1 % од тежината; (в) не биле забележани симптоми од <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al. на местото на производство, или на било кој посев од <i>Medicago sativa</i> L во непосредна близина. во текот на последниот целосен вегетативен циклус или, каде е соодветно, последните два вегетативни циклуси; (г) посевот бил одгледуван на површина на која претходно немало посев од <i>Medicago sativa</i> L. во текот на последните три години пред сеењето.</p>
50.	Семе од <i>Oryza sativa</i> L.	<p>Официјална изјава дека: (a) семето било официјално тестирано со соодветни нематолошки тестови и било утврдено дека е незаразено од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; или (б) семињата биле предмет на соодветен третман со топла вода или друг соодветен третман против <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>
51.	Семе од <i>Phaseolus</i> L.	<p>Официјална изјава дека: (a) семето потекнува од области познати дека се слободни од <i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli</i> (Smith) Dye; или (б) репрезентативна мостра од семето е тестирана и е утврдено дека е слободна од <i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli</i> (Smith) Dye со овие тестови.</p>

52.	Семе од <i>Zea mais</i> L.	Официјална изјава дека: (а) семето потекнува од области познати дека се слободни од <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye; или (б) репрезентативна мостра од семето е тестирана и е утврдено дека е слободна од <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye со овие тестови.
53.	Семе од родот <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужан Африка и САД каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека се појавува.	Официјална изјава дека семето потекнува од област каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека не се појавува. Името на областа треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС.
54.	Зрна од родот <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужан Африка и САД каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека се појавува.	Официјална изјава дека или, (а) зрната потекнуваат од област каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека не се појавува. Името на областа треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката „место на потекло“ или (б) не биле забележани симптоми на <i>Tilletia indica</i> Mitra на растенијата на местото на производство во текот на последниот целосен вегетациски циклус и земени се репрезентативни мостри од зрната и во време на жетвата и пред испораката и истите биле тестирани и е утврдено дека се слободни од <i>Tilletia indica</i> Mitra. со овие тестови и второ споменатото ќе се наведе во фитосанитарниот сертификат, посочен во Директивата 2000/29 ЕС, во рубриката „име на производот“ како „тестиран и утврдено дека е слободен од <i>Tilletia indica</i> Mitra“.

ЛИСТА IV
Дел А

ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА КОИ МОРА ДА СЕ ИСПОЛНАТ КАКО УСЛОВ ЗА УВОЗ ИЛИ ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКЦИЈА 2

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГ И ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ	ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА
2.	Дрво од <i>Platanus</i> L., вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма	(а) Официјална изјава дека дрвото потекнува од области познати дека се слободни од <i>Ceratocystis fimbriata f.sp. platani</i> Walter; или (б) За ова ќе има доказ со ознаката „Kiln-Dried“, или „KD“ или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на неговото пакување согласно сегашната комерцијална употреба, дека има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент од сува материја, во времето на производството, остварена преку соодветен распоред на време/температура.
4.	Растенија од <i>Pinus</i> L. наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Scirrhia pini</i> Funk и Parker на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
5.	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. и <i>Tsuga</i> Carr., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (4), официјална изјава дека не биле забележани симптоми на <i>Melampsora medusae</i> Thümen на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
6.	Растенија од <i>Populus</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Melampsora medusae</i> Thümen на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
7.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. И <i>Quercus</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнува од области познати дека се слободни од <i>Cryphonectria</i>

		<p><i>parasitica</i> (Murrill) Barr (б) не биле забележани симптоми од <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p>
8.	Растенија од <i>Platanus</i> L., наменети за садење, освен семе	<p>Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнува од област позната дека е слободна од <i>Ceratocystis fimbriata f.sp. platani</i> Walter или (б) не биле забележани симптоми од <i>Ceratocystis fimbriata f.sp. platani</i> Walter на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p>
9.	Растенија од <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., наменети за садење, освен семе	<p>Официјална изјава: (а) растенијата потекнуваат од зони призната дека е слободна од <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. согласно со процедурата; или (б) дека растенијата во полето на производство или во негова непосредна близина, кои покажале симптоми од <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., биле отстранети.</p>
10.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивни хибриди, освен плодовите и семе	<p>Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri), Kanchaveli и Gikashvili, и Citrus vein enation woody gall и Citrus tristeza virus (Европски соеви); или (б) растенијата се добиени од сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван под соодветни услови и бил предмет на официјално поединечно испитување најмалку за, Citrus tristeza virus (Европски соеви) и Citrus vein enation woody gall, со користење на соодветни индикатори или слични методи, одобрени во согласност со процедурата, и биле одгледувани постојано во оранжерија заштитена од инсекти или во изолирано место во кое не биле забележани симптоми од <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Pandri) Kanchaveli и Gikashvili, Citrus tristeza virus (European strains) и Citrus vein enation woody gall; или (в) растенијата:</p>

		<p>— биле добиени од сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван под соодветни услови и бил предмет на официјално поединечно испитување најмалку за <i>Citrus vein enation woody gall</i> и <i>Citrus tristeza virus</i> (Европски соеви), со користење на соодветни индикатори или слични методи, одобрени во согласност со процедурата и било утврдено со овие тестови дека се слободни од <i>Citrus tristeza virus</i> (Европски соеви), и сертифицикувано дека е слободна од најмалку <i>Citrus tristeza virus</i> (Европски соеви) со официјални поединечни тестирања спроведени согласно методите изнесени во оваа алинеа,</p> <p>и</p> <p>— биле прегледани и не биле забележани симптоми на <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, и на <i>Citrus vein enation woody gall</i> и <i>Citrus tristeza virus</i> од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p>
11.	Растенија од <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea spp.</i> и <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување,	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) не била забележана контаминација со <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p> <p>или</p> <p>(б) почвата и корените од сомнителните растенија биле предмет на официјални нематолошки испитувања од почетокот на последниот целосен вегетациски циклус најмалку за <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, и при овие испитувања е утврдено дека истите се слободни од овој штетен организам.</p>
12.	Растенија од <i>Fragaria L.</i> , <i>Prunus L.</i> и <i>Rubus L.</i> , наменети за садење, освен семе	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од релевантните штетни организми;</p> <p>или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од болести предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p> <p>Релевантни штетни организми се:</p> <p>— за <i>Fragaria L.</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> — Arabis mosaic virus — Raspberry ringspot virus

		<ul style="list-style-type: none"> — Strawberry crinkle virus — Strawberry latent ringspot virus — Strawberry mild yellow edge virus — Tomato black ring virus — <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy — и King — на <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> — Apricotchlorotic mycoplas leafroll — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye — на <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: <ul style="list-style-type: none"> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Persicae</i> (Prunier et al.) Young et al., — на <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> — Arabis mosaic virus — Raspberry ringspot virus — Strawberry latent ringspot virus — Tomato black ring virus.
13.	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., и <i>Pyrus</i> L., наменети за садење, освен семе	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (9), официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од Pear decline mycoplasma;</p> <p>или</p> <p>(б) растенијата на местото на производство или во негова непосредна близина, кои покажале симптоми на сомневањето за присуство на контаминација од Pear decline mycoplasma биле отстранети од местото во последните три целосен вегетациски циклус.</p>
14.	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (12) официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie;</p> <p>или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p> <p>или</p> <p>(в) во случај на растенија во култура на ткиво, растенијата добиени од растенија во согласност со секција (б) од овој член или биле официјално тествани со соодветни нематолошки методи и било утврдено дека се слободни од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>
15.	Растенија од <i>Malus</i> Mill., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II)

		<p>(9), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од Apple proliferation mycoplasma или (б) (аа) растенијата, освен оние одгледани од семе биле: — или официјално сертифицирани по сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и биле предмет на официјално испитување за најмалку од Apple proliferation mycoplasma со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овие штетни организми, или — добиен директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и биле предмет, во последните шест целосени вегетациски циклус, најмалку еднаш на официјално испитување за, најмалку од Apple proliferation mycoplasma, со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овој штетен организам, (бб) не биле забележани симптоми од Apple proliferation mycoplasma на растенијата на местото на производство или на осетливите растенија во неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосени вегетациски циклус.</p>
16.	<p>Растенија од следниве видови на <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе: — <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, — <i>Prunus armeniaca</i> L., — <i>Prunus blireiana</i> Andre, — <i>Prunus brigantina</i> Vill., — <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., — <i>Prunus cistena</i> Hansen, — <i>Prunus curdica</i> Fenzl и Fritsch., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L. — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.)C.K. Schneid, — <i>Prunus domestica</i> (Borkh.) Hegi.,ssp. <i>italica</i> — <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., — <i>Prunus holosericea</i> Batal., — <i>Prunus hortulana</i> Bailey, — <i>Prunus japonica</i> Thunb., — <i>Prunus mandshurica</i> Koehne,(Maxim.) — <i>Prunus maritima</i> Marsh., — <i>Prunus mume</i> Sieb. и Zucc.,</p>	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (12), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од Plum rox virus; или (б) (аа) растенијата, освен оние кои се одгледани од семе, биле: — или официјално сертифицирани по сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување за најмалку од Plum rox virus со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овие штетни организми, или — добиен директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил</p>

	<p>— <i>Prunus nigra</i> Ait., — <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, — <i>Prunus salicina</i> L., — <i>Prunus sibirica</i> L., — <i>Prunus simonii</i> Carr., — <i>Prunus spinosa</i> L., — <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., — <i>Prunus triloba</i> Lindl. и останати видови на <i>Prunus</i> L. подложни на Plum pox virus</p>	<p>предмет, во последните три целосени вегетациски циклус, најмалку еднаш на официјално испитување за најмалку од Plum pox virus, со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овие штетни организми,</p> <p>(бб) не биле забележани симптоми од болеста од Plum pox virus на местото на производство или на осетливите растенија во неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосени вегетациски циклус.</p> <p>(вв) растенијата на местото на производство кои покажале симптоми на болеста предизвикани од други вируси или вирусозидни организми, биле одстранети.</p>
17.	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плодови и семе	<p>Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од Grapevine Flavescence dorée MLO и <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. на матичнаците растенија - родители на местото на производство од започнувањето на последните два вегетациски циклуси</p>
18.1.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) одредбите на Заедницата за борба против <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival биле исполнети;</p> <p>и</p> <p>(б) или кртолите потекнуваат од област познато дека е слободна од <i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. или дека одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i> (Spieckermann Kotthoff) Davis et al. биле исполнети;</p> <p>и</p> <p>(в) кртолите потекнуваат од поле познато дека е слободен од <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens;</p> <p>и</p> <p>(г) (аа) или, кртолите потекнуваат од области во кои <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека не се појавува;</p> <p>или</p> <p>(бб) во областите каде е познато дека се појавува <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith кртолите кои потекнуваат на место на производство, познато дека е слободно од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, или се смета за слободно, како последица</p>

		<p>на примена на соодветни мерки за ерадикација на <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith;</p> <p>и</p> <p>(д) или, кртоли потекнуваат од области каде се познати дека не се појавува <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, или во области каде <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen се познати дека се појавува:</p> <p>— или, кртолите потекнуваат од место на производство каде е познато дека е слободно од <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen базирано на годишен мониторинг на посевите домакини со визуелна инспекција на растенијата домакини во соодветно време и визуелна инспекција – надворешна и со сечење на кртолите по бербата на компирот од местото на производство, или</p> <p>— од кртолите после бербата било по рандомизирачки пат земени примероци или прегледани за присуство на симптоми по соодветен метод за индуцирање на симптоми или се тестирани во лабораторија, како и визуелна инспекција надворешно и со сечење на кртолите во соодветно време и во времето на затварањето на пакувањата или контејнерите пред да се пуштат во маркетинг согласно со одредбите на затворање во 66/403/ЕЕЦ Директивата на Советот од 14 јуни 1996 година за маркетинг на семенски компир (1) и не биле утврдени симптоми на <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (all populations) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>
18.2.	<p>Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење, освен кртолите на оние сорти официјално призната во една или повеќе Земји членки според Директивата на Советот 70/457/ЕЕС од 29 Септември 1970 година, од општиот каталог за сорти од земјоделски растителни видови</p>	<p>Без оглед на специјалните барањата кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), официјална изјава дека кртолите:</p> <p>— припаѓаат на напредните селекции како ваквата изјава е нагласена на соодветен начин во документот пропратен на соодветните кртоли,</p> <p>— биле произведени внатре во Заедницата и</p> <p>— биле добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет во рамките на Заедницата, со официјални карантински испитување во согласност со и било утврдено при овие испитувања, дека е слободен од штетните организми,</p>

18.3.	<p>Растенија од столон - или кртоловидни видови од <i>Solanum L.</i>, или нивни хибриди, наменети за садење, освен оние кртоли од <i>Solanum tuberosum L.</i>, наведени во Листа IV (A) (II) (18.1) или (18.2) и други освен од култури одржувани како материјал за чување во ген банки или складирани генетски колекции</p>	<p>(а) Растенијата биле чувани во карантински услови и било утврдено дека се слободни од било какви штетни организми при карантинското испитување;</p> <p>(б) карантинските тестирања се однесуваат на делот (а) :</p> <p>(аа) под надзор од официјална организација за заштита на растенијата од засегнатата Земја Членка и извршено од страна на научно обучен персонал од таа организација или било кое друго официјално признаено тело;</p> <p>(бб) извршено од страна обезбедена со соодветни објекти доволни за задржување на штетните организми и одржување на материјалот вклучително и растенијата индикатори на таков начин на кој се елиминира секаков ризик од ширење на штетните организми;</p> <p>(вв) извршено врз секоја единица од материјалот:</p> <ul style="list-style-type: none"> — со визуелно испитување во редовни интервали во текот на целокупниот период од најмалку еден вегетациски циклус, имајќи го во предвид видот на материјалот и фазата на развојот во текот на програмата за тестирање, за симптоми предизвикани од било кој штетени организми — со испитување, во согласност со утврдените методи кои треба да се достават до Комитетот посочени во Директивата 2000/29 ЕС; — во случај на сите материјали од компир најмалку за <ul style="list-style-type: none"> — Andean potato latent virus, — Arracacha virus B. oca strain, — Potato black ringspot virus, — Potato spindle tuber viroid, — Potato virus T, — Andean potato mottle virus, — common potato viruses A, M, S, V, X and Y (including Yo, Yn und Yc) и — Potato leaf roll virus, — <i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., — <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; — во случаите за вистинско семе од компир најмалку за вирусите и виroidите наведени погоре; <p>(гг) со соодветно испитување на било кој друг симптом утврден при визуелното испитување со цел на идентификување на штетните организми кои ги предизвикуваат ваквите симптоми;</p>
-------	--	--

		<p>(в) било кој материјал, каде не било утврдено дека е слободен, согласно испитувањата наведени во (б), од штетни организми наведени во (б), треба да бидат уништи или предмет на процедури со кои се елиминираат штетен организам (и);</p> <p>(г) секоја организацијата или истражувачко тело кои поседуваат ваков материјал ќе ја информираат Служба за заштита на растенијата на нивната Земја членка за соодветниот материјал.</p>
18.4.	Растенија од столони - или кртоловидни видови од <i>Solanum</i> L., или нивни хибриди, наменети за садење, кои биле складирани во ген банки или складирани како генетските колекции	Секоја организацијата или истражувачко тело кои поседуваат ваков материјал ќе ја информираат сопствената Служба за заштита на растенијата на нивната Земја членка за соодветниот материјал.
18.5.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., освен оние наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), (18.2), (18.3) или (18.4)	<p>Треба да постои доказ од регистрационен број ставена на пакувањето , или во случај на неспакувани компири транспортирани на големо, на превозното средство со компири, дека компирите биле одгледани од страна на официјално регистриран производител, или дека потекнува од официјално регистриран колективен склад или дистрибутивен центар лоциран во областа на производството, покажувајќи дека кртолите се слободни од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith и дека</p> <p>(а) одредбите на Заедницата за борба против <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival;</p> <p>и</p> <p>(б) каде соодветно, одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis et. al се исполнети.</p>
18.6.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , наменети за садење, освен семе и други растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (18.4) или (18.5)	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), (18.2), (18.3), , официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од Potato stolbur mycoplasm;</p> <p>или</p> <p>б) не биле забележани симптоми од Potato stolbur mycoplasm на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус;</p>
18.7.	Растенија од <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., <i>Solanum melongena</i> L., наменети за садење, освен	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (18.6), официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области каде</p>

	од семе	е познато дека се слободни од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; или б) не биле забележани симптоми од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус;
19.	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L., наменети за садење, освен од семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Verticillium alboatrum</i> Reinke и Berthold или <i>Verticillium dahliae</i> Klebann на хмељот на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус ;
19.1.	Растенија од Palmae, наменети за садење имаат дијаметар во основата на стебло над 5 cm и припаѓаат на следниве видови <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona R. Br.</i> , <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Официјална изјава дека растенијата: (а) биле одгледувани во текот на нивниот живот во област слободна од <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), Утврдена од националната организација за заштита на растенијата, во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки; или (б) во текот на периодот од најмалку две години пред движењето, биле одгледувани на местото на производство: — е регистрирана и надгледувана од одговорниот официјален орган одговорен во Земјата-членка на потекло, и — каде растенија биле ставени на место со комплетна физичка заштита против внесувањето на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или со примена на соодветни превентивни мерки,и — каде , во текот на трите официјални инспекции годишно спроведени во соодветно време, не биле забележани знаци на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)
20.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., и <i>Pelargonium</i> L l'Herit, ex Ait., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) не биле забележани никакви знаци на <i>Heliotis armigera</i> или <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) на местото на производство со започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус. или (б) растенијата имаат поминато соодветен третман за нивна заштита од наведените организми
21.1.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека: (а) растенијата се не повеќе од трета

		<p>генерација на резници добиени од материјал за кој било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> за време на виролошки тестови, или се директно добиени од материјал кој на репрезентативен примерок барем за 10% каде било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> во текот на официјалната инспекција извршена во времето на цветање</p> <p>(б) растенија или резници доаѓаат од простории:</p> <ul style="list-style-type: none"> — кои биле официјално прегледани најмалку месечно, во текот на три месеци пред дистрибуцијата и било познато дека не биле забележани симптоми од <i>Puccinia horiana</i> Hennings во текот на овој период, како и во непосредна близина каде било познато дека не биле појавени симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings и во текот на три месеци пред извоз, или — пратките поминале низ соодветен третман против <i>Puccinia horiana</i> Hennings; <p>(в) во случај на невкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на растенијата од кои биле добиени резниците, или дека, во случај на вкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock и Davis) v. Arx или на резниците или на основата на коренот.</p>
21.2.	Растенија од <i>Dianthus L.</i> , наменети за садење, освен семе	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (20), официјална изјава дека:</p> <ul style="list-style-type: none"> — растенијата биле добиени директно од мајчините растенија, за кои било пронајдено дека се слободени од <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr и Burkholder и <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma со официјално одобрени тестови, спроведени најмалку еднаш во двете претходни години, — не биле забележани симптоми од наведените штетни организми на растенијата.
22.	Луковици од <i>Tulipa L.</i> и <i>Narcissus L.</i> , освен оние за кои ќе има доказ на нивното пакување, или со други средства, дека тие се наменети за продажба на крајни корисници кои не се вклучени во професионално производството на режано	Официјална изјава дека не се забележани никакви симптоми од <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev на растенијата од започнувањето на последниот целосен вегетативен циклус,

	цвеќе	
23.	<p>Растенија од тревни видови наменети за садење, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> — луковици, — растенија од фамилијата <i>Gramineae</i>, — ризоми, — семе, — кртоли 	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција (II) (20), (21.1), (21.2), официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од област позната дека е слободна од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess),</p> <p>или</p> <p>(б) или не биле пронајдени знаци на <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) на местото на производство, на официјалните инспекции спроведени најмалку месечно во текот на три месеци пред бербата,</p> <p>или</p> <p>(в) непосредно пред извозот растенијата биле официјално прегледани и било пронајдено дека се слободни од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и биле предмет на соодветен третман против <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</p>
24.	<p>Растенија со корења, засадени или наменети за садење, одгледани на отворено</p>	<p>Треба да постои доказ дека местото на производство е познато дека е слободно од <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis at.al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>
25.	<p>Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L., наменети за садење, освен семе</p>	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од Beet leaf curl virus</p> <p>и</p> <p>(б) Beet leaf curl virus не биле појавени симптоми во област на производството и не биле забележани симптоми од Beet leaf curl virus на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.</p>
26.	<p>Семе од <i>Helianthus annuus</i> L.,</p>	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) семето потекнува од области кои се познати дека се слободни од <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni;</p> <p>или</p> <p>(б) семе, освен семето кое било произведено од сорти отпорни на сите раси на <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni присутни во</p>

		областа на производството, биле предмет на соодветен третман против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni.
26.1.	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw, наменети за садење, освен семе	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV(a) (II) (18.6) и (23), официјална изјава дека:</p> <p>(а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од Tomato leaf curl virus;</p> <p>или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од Tomato leaf curl virus на растението</p> <p>и</p> <p>(аа) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn;</p> <p>или</p> <p>(бб) местото на производство било утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn на официјална инспекција спроведена најмалку еднаш месечно во текот на трите месеци пред извозот</p> <p>или</p> <p>(в) не биле забележани симптоми од Tomato yellow curl virus на местото на производство и на местото на производство кој бил предмет на соодветен третман и режимот на мониторинг за обезбедување дека е слободна од <i>Bemisia tabaci</i> Genn</p>
27.	Семе од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw	<p>Официјална изјава дека семето е добиено преку соодветна метода за екстракција со киселина или сличен метод одобрен согласно процедурата,</p> <p>и</p> <p>(а) или семето да потекнува од области каде појавата на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et. al или <i>Xantomonas campestris</i> pv <i>vesicatorica</i> (Doiidge) Dye не е позната;</p> <p>или</p> <p>(б) не биле забележани симптоми од болести предизвикани од овие штетни организми на растенијата на местото на производство во текот на последниот целосен вегетациски циклус.</p> <p>или</p> <p>(в) семето било предмет на официјално испитување најмалку за овие штетни организми со користење на репрезентативна мостра и користејќи соодветни методи и е утврдено, со овие тестирања, дека се слободни од овие штетни организми.</p>

28.1.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) не биле забележани симптоми од <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус. и дека не бил откриен <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev со лабораториски испитувања на репрезентативната мостра;</p> <p>или</p> <p>(б) дека фумигацијата е извршена пред пуштање во продажба</p>
28.2.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (28.1), официјална изјава дека:</p> <p>(а) семето потекнува од области познати дека се од слободни <i>Clavibacter michiganensis spp.insidiosus</i> Davis et al.;</p> <p>или</p> <p>(б) <i>Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus</i> Davis et al. не е познато дека се појавувала на фармата или во нејзина непосредна близина од започнувањето на последните 10 години;</p> <p>и</p> <p>— посевоот припаѓа на сорта призната дека е високо отпорна на <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al.,</p> <p>или</p> <p>— сеуште го нема започнато својот четврти целосен вегетативен циклус од сеењето кога семето било ожнеано и дека немало повеќе од една следствена жетва на семе од посевоот,</p> <p>или</p> <p>— содржината на инертна материја која била одредена согласно правилата кои се применуваат за сертификација на семе за трговија во Заедницата, не надминува 0,1 % од тежината;</p> <p>— не биле забележани симптоми од <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al. на местото на производство, или на било кој посево од <i>Medicago sativa</i> L во непосредна близина. во текот на последниот целосен вегетативен циклус или, каде е потребно, последните два вегетативни циклуси;</p> <p>— посевоот бил одгледуван на површина на која претходно немало посево од <i>Medicago sativa</i> L. во текот на последните три години пред сеењето</p>
29.	Семе од <i>Phaseolus</i> L.	<p>Официјална изјава дека:</p> <p>(а) семето потекнува од области познато дека е слободно од <i>Xanthomonas campestris</i></p>

		<i>pv. phaseoli</i> (Smith) Dye; или (б) репрезентативен примерок од семето било испитано и е пронајдено дека е слободно од <i>Xanthomonas campestris pv. Phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1.	Плодови од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивни хибриди	На опаковката треба да стои соодветна ознака за потеклото.

ЛИСТА V

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ КОИ МОРААТ ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА АКО СЕ ДВИЖАТ ВНАТРЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЛИ СЕ ВНЕСУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дел А

Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои потекнуваат од Република Македонија и кои мораат да бидат предмет на инспекција за здравје на растенијата на местото на производство ако се движат на нејзината територија

I. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од значење за целата територија на Република Македонија и кои мора да се придружени со пасош за растенија ако се движат на нејзината територија

1. Растенија и растителни производи

1.1. Растенија наменети за садење, освен семе од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., освен од *Prunus laurocerasus* L., и *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

1.2. Растенија од *Beta vulgaris* L., и *Humulus lupulus* L., наменети за садење, освен семе.

1.3. Растенија од стolon или кртоловидни видови на *Solanum* L., или нивни хибриди, наменети за садење.

1.4. Растенија од *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., и нивни хибриди и *Vitis* L., освен плодови и семе.

1.5. Без оглед на точката 1.6., растенија од *Citrus* L. и нивните хибриди, освен плодови и семе.

1.6. Плодови од *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., и нивните хибриди со листови и дршки.

1.7. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од *Platanus* L., вклучувајќи дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма;

и

(б) исполнува едно од следниве описи посочени во Анекс I, Дел II, од Регулативата на Советот ЕЕС бр. 2658/87, за тарифите и статистичката номенклатура и за Заедничката Царинска Тарифа

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња
ex 4401 30 90	Отпадок од дрво или остатоци (освен од пилевина), не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404 20 00	Не-иглолисни цепени бандери, столбови, стапови и колци од не–иглолисно дрво, зашилени но не пилени надолжно
ex 4407 99	Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.

2. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се произведени од производителите чие производство и продажба е овластено за лица кои се професионално вклучени во производство на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните официјални тела е утврдено дека ова производство е јасно одвоено од производството на другите производи.

2.1 Растенија наменети за садење, освен семе од родот *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum spp.*, *Aster spp.*, *Brassica spp.*, *Castanea* Mill., *Cusumis spp.*, *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. и хибриди, *Exacum spp.*, *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., сите вариетети на хибриди од Нова Гвинеја од *Impatiens* L., *Lactuca spp.*, *Larix* Mill.,

Leucanthemum L., *Lupinus* L., *Pelargonium* Herit. ex Ait, *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L. и други растенија од тревни видови, освен растенија од фамилијата *Gramineae*, наменети за садење, и освен луковици, ризоми, семе и кртоли.

2.2. Растенија од *Solanaceae*, освен оние наведени во точката 1.3 наменети за садење, освен семе.

2.3. Растенија од *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp., и *Strelitziaceae*, вкоренети или со прикачена или придружена подлога за одгледување.

2.3.1. Растенија од *Palmae*, наменети за садење, кои имаат дијаметар од над 5 cm на основата на стеблото и кои припаѓаат на следниве родови: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

2.4. Семе и луковици од *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., и *Allium schoenoprasum* L. наменети за садење и растенија од *Allium porrum* L., наменети за садење.

— Семе од *Medicago sativa* L.,

— Семе од *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. и *Phaseolus* L.

3. Луковици и ризоми наменети за садење, произведени од производители чие производство и продажба се овластени за лица професионално вклучени во производство на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните официјални тела, е утврдено дека ова производство е јасно одвоено од производството на другите производи на *Camassia* Lindl., *Cinodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne, минијатурни култивари и нивни хибриди одродот *Gladiolus* Tourn.ex.L., како што се *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. и *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. и *Tulipa* L.

II. Растенија, растителни производи и друг објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од важност за одредени заштитни зони, и кои мораат да бидат придружени со пасош за растенија кој е важечки за соодветната зона кога се внесуваат во или се движат низ таа зона.

Без оглед на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Дел I.

1. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети.

1.1. Растенија од *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. и *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Растенија наменети за садење, освен семе од *Populus* L. и *Beta vulgaris* L.

1.3. Растенија, освен плодови и семе од, *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. и *Vitis* L.

1.4. Жив полен за опрашување од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

1.5. Кртоли од *Solanum tuberosum* L., наменети за садење.

1.6. Растенија од *Beta vulgaris* L., наменети за индустриска преработка.

1.7. Почва од репка и нестерилизиран отпад од репка *Beta vulgaris* L.

1.8. Семе од *Beta vulgaris* L., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. и *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Плодови (чаури) од *Gossypium* spp. и непочистен памук од семето, плодови од *Vitis* L.

1.10. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од:

— иглолисни (Coniferales), со исклучок на дрво кое е без кора,

— *Castanea Mill.*, со исклучок на дрво кое е без кора,

и

(б) исполнува еден од следните описи наведени во Анекс I, Дел II на регулативата (ЕЕС) бр.2658/87:

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 21 00	Иглолисно дрво, во деланки или делчиња
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња
ex 4401 30	Отпадок од дрво или остатоци (освен од пилевина), не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
ex 4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 20	Иглолисно сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404	Цепени бандери: столбови, стапови и колци од дрво, зашилени но не пилени надолжно
4406	Железнички или трамвајски прагови (пречки) од дрво
4407 10	Иглолисно дрво, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.

ex 4407 99	Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
------------	---

1.11. Изолирана кора од *Castanea* Mill, и иглолисни видови (Coniferales).

2. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се произведени од производители чие производство и продажба е овластено за лица кои се професионално вклучени во производство на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните официјални тела е утврдено дека ова производство е јасно одвоено од производството на другите производи.

2.1. Растенија од *Begonia* L., наменети за садење, освен луковици, семе, кртоли, и растенија од *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. и *Hibiscus* L., наменети за садење, освен семе.

Дел Б

Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не потекнуваат од Република Македонија и кои мораат да бидат предмет на инспекција за здравје на растенијата во земјата на потекло или земјата извозничка ако се внесуваат на територијата на Република Македонија

I. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од значење за целата територија на Република Македонија и кои мора да се придружени со фитосанитарен сертификат ако се внесуваат на територијата на Република Македонија

1. Растенија, наменети за садење, освен семе, но вклучувајќи семе од *Cruciferae*, *Gramineae*, *Trifolium* spp., со потекло од Аргентина, Австралија, Боливија, Чиле, Нов Зеланд и Уругвај, родот *Triticum*, *Secale* и X *Triticosecale* од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужна Африка и од САД. *Capsicum* spp. *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. и *Phaseolus* L.

2. Делови од растенија, освен плодови и семе од:

— *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. и режано цвеќе од *Orchidaceae*,

— иглолисни видови (Coniferales),

— *Acer saccharum* Marsh., со потекло од САД и Канада,

— *Prunus* L., со потекло од не - европски земји

— Режано цвеќе од *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. и *Trachelium* L., со потекло од не – европски земји

— лиснат зеленчук *Apium graveolens* L. и *Ocimum* L.

3. Плодови од:

— *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., и нивни хибриди, *Momordica* L. и *Solanum melongena* L.

— *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn., и *Vaccinium* L., со потекло од не – европски земји.

4. Кртоли од *Solanum tuberosum* L.

5. Изолирана кора од:

— иглолисни видови (Coniferales), со потекло од не-европски земји.

— *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., и *Quercus* L. освен *Quercus suber* L.

— *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореа, Русија, Тајван и САД.

6. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од еден ред, род или вид како што е опишано подолу, со исклучок на дрво во форма на материјал за пакување дефинирано во листа IV, Дел А, Секција I, Точка 2:

— *Quercus* L., вклучувајќи дрво кое не ја задржало својата природна округла форма, со потекло од САД, со исклучок на дрво кое го задоволува описот наведен во (б) од CN код 4416 00 00 и каде е документиран доказ дека дрвото било обработено или произведено со користење на топлотен третман преку постигнување на минимална температура од 176 °C за 20 минути.

— *Platanus*, вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма, со потекло од САД или Ерменија.

— *Populus* L., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од земјите од Американскиот континент,

— *Acer saccharum* Marsh., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од САД и Канада,

— *Conifers* (Coniferales), вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од не – европски земји, Казакстан, Русија и Турција.

— *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореа, Русија, Тајван и САД;

и

(б) исполнува еден од описите кои се наведени во Анекс I, Дел II на Регултивата ЕЕС Бр. 2658/87:

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 21 00	Иглолисно дрво, во деланки или делчиња
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња

4401 30 10	Пилевина
ex 4401 30 90	Друг отпадок од дрво или остатоци, не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
4403 20	Иглолисно сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
4403 91	Сирово дабово дрво (<i>Quercus spp.</i>), не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404	Цепени бандери: столбови, стапови и колци од дрво, зашилени но не пилени надолжно
4406	Железнички или трамвајски прагови (пречки) од дрво
4407 10	Иглолисно дрво, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
4407 91	Дабово дрво (<i>Quercus spp.</i>), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
ex 4407 93	Дрво од <i>Acer saccharum</i> Marsh, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6

	mm.
4407 95	Дрво од јасен (<i>Fraxinus</i> spp.) пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
ex 4407 99	Не–иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus</i> spp.) или бука (<i>Fagus</i> spp.)), јавор (<i>Acer</i> spp.), цреша (<i>Prunus</i> spp.) или јасен (<i>Fraxinus</i> spp.)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
4415	Пакувачки сандаци, кутии, гајби, котури и слични пакувања од дрво, котури за кабли, палети, сандучести бокс палети и други товарни плочи, рамки за палети од дрво,
4416 00 00	Мали буриња, буриња, бочви, кади, и други бочвени производи и дрвени делови од истите, вклучувајќи и бочвени палки
9406 00 20	Монтажни објекти од дрво.

7. (а) Почва и подлога за одгледување како таква, која во целост или делумно се состои од почва или цврсти органски супстанции како делови од растенија, хумус вклучувајќи тресет или кора, освен онаа која е целосно составена од тресет.

(б) Почва и подлога за одгледување, придружени или прикачени на растенијата, кои се состојат во целост или делумно од материјалот специфициран во (а) или кои делумно се состојат од било која цврста неорганска супстанца, наменета да ја одржува виталноста на растенијата со потекло од:

- Турција,
- Белорусија, Грузија, Молдавија, Русија, Украина,
- не – европски земји, освен Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко и Тунис

8. Зрна од родот *Triticum*, *Secale* и *X Triticosecale* со потекло од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужна Африка и САД.

II. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од важност за одредени заштитни зони, и кои мораат да бидат придружени со фитосанитарен сертификат кој е важечки за соодветната зона кога се внесуваат во или се движат низ таа зона.

Без оглед на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети наведени во дел I.

1. Растенија од *Beta vulgaris* L., наменети за индустриска преработка.

2. Почва од репка и нестерилизиран отпад од репка (*Beta vulgaris* L.)

3. Жив полен за опрашување од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

4. Делови од растенија, освен плодови и семе од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

5. Семе од *Dolichos* Jacq., *Magnifera* spp., *Beta vulgaris* L. и *Phaseolus vulgaris* L.

6. Плодови (чаури) од *Gossypium* spp. и непрочистен памук од семе.

6а. Плодови од *Vitis* L.

7. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од иглолисни видови (Coniferales), со исклучок на дрво кое е без кора со потекло од Европски трети земји, и *Castanea* Mill., со исклучок на дрво кое е без кора

и

(б) исполнува еден од следните описи кои се наведени во Анекс I, Дел II на Регулативата ЕЕС Бр. 2658/87

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 21 00	Иглолисно дрво, во деланки или делчиња
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња
ex 4401 30	Отпадок од дрво или остатоци (освен од пилевина), не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
ex 4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 20	Иглолисно сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб

	(<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404	Цепени бандери: столбови, стапови и колци од дрво, зашилени но не пилени надолжно
4406	Железнички или трамвајски прагови (пречки) од дрво
4407 10	Иглолисно дрво, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
ex 4407 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
4415	Пакувачки сандаци, кутии, гајби, котури и слични пакувања од дрво, котури за кабли, палети, бокс палети и други товарни плочи, рамки за палети од дрво,
9406 00 20	Монтажни објекти од дрво.

8. Делови од растенија од *Eucalyptus l'Hérit.*

9. Изолирана кора од иглолисни видови (Coniferales), со потекло од европски трети земји.

Со донесување на овие листи престануваат да важат Листите на карантински и економски штетни растителни болести и штетници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/96) и Наредбата за забрана на увозот и транзитот на одделни видови растенија и за определување карантински надзор над одделни видови растенија што се увезуваат заради одгледување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/91).

Овие листи влегуваат во сила со денот на донесувањето а ќе се објават во „ Службен весник на Република Македонија “

Бр. _____
 _____ мај 2010 година
 Скопје

Министер,
Љупчо Димовски